




Референтно упатство за инсталатер и корисник
Сплит систем клима уред



FHA35AVEB98
FHA50AVEB98
FHA60AVEB98
FHA71AVEB98
FHA100AVEB8
FHA125AVEB8
FHA140AVEB8

Содржина

1	За документацијата	4
1.1	За овој документ	4
1.2	Значење на предупредувања и симболи	5
2	Општи безбедносни предупредувања	7
2.1	За инсталатерот	7
2.1.1	Општо	7
2.1.2	Локација за инсталација	8
2.1.3	Средство за ладење - во случај на R410A или R32	11
2.1.4	Електрична енергија	13
3	Специфични безбедносни упатства за инсталатер	16
За корисникот		18
4	Безбедносни упатства за корисник	19
4.1	Општо	19
4.2	Упатства за безбедно работење	20
5	За системот	23
5.1	Приказ на систем	23
5.2	Барања за информации за вентилонекторски единици	24
6	Кориснички интерфејс	25
7	Пред работење	26
8	Работење	27
8.1	Опсег на работење	27
8.2	За режими на работење	27
8.2.1	Основни режими на работење	27
8.2.2	Специјален режим на работење при греење	28
8.2.3	Прилагодување на насоката на проток на воздух	28
8.3	За да работите со системот	30
9	Штедење енергија и оптимално работење	31
10	Одржување и сервис	32
10.1	Мерки на претпазливост за одржување и сервис	32
10.2	Чистење на надворешноста на единицата, филтерот за воздух и решетката за вшмукување	33
10.2.1	Да ја исчистите надворешноста	33
10.2.2	Да го исчистите филтерот за воздух	34
10.2.3	Да ја исчистите решетката за вшмукување	35
10.3	Одржување пред период на долго неработење	36
10.4	Одржување по период на долго неработење	36
10.5	За разладното средство	36
11	Решавање проблеми	38
11.1	Симптоми што НЕ се дефекти на системот	39
11.1.1	Симптом: Системот не работи	39
11.1.2	Симптом: Брзината на вентилаторот не одговара со поставката	39
11.1.3	Симптом: Насоката на вентилаторот не одговара со поставката	40
11.1.4	Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)	40
11.1.5	Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица, надворешна единица)	40
11.1.6	Симптом: На корисничкиот интерфејс пишува "U4" или "U5" и запира, но потоа престартува по неколку минути	40
11.1.7	Симптом: Бучава на клима уреди (внатрешна единица)	40
11.1.8	Симптом: Бучава на клима уреди (внатрешна единица, надворешна единица)	40
11.1.9	Симптом: Прав излегува од единицата	41
11.1.10	Симптом: Единиците може да ослободуваат миризма	41

12 Преместување	42
13 Фрлање	43
За инсталатерот	44
14 За кутијата	45
14.1 Внатрешна единица	45
14.1.1 Да ја отпакувате и ракувате со единицата	45
14.1.2 Да ги извадите додатоците од внатрешната единица	46
15 За единиците и опции	48
15.1 Идентификација	48
15.1.1 Ознака за идентификација: Внатрешна единица	48
15.2 За внатрешната единица	48
15.3 Приказ на систем	48
15.4 Комбинирање на единици и опции	49
15.4.1 Можни опции за внатрешната единица	49
16 Инсталирање на единицата	50
16.1 Подготовка на локацијата за инсталација	50
16.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица	50
16.2 Монтирање на внатрешната единица	52
16.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица	52
16.2.2 Упатства кога инсталирате цевка за одвод	56
17 Инсталирање на цевковод	60
17.1 Подготвување цевковод за разладно средство	60
17.1.1 Барања за цевковод за разладно средство	60
17.1.2 Изолација на цевките со разладно средство	61
17.2 Поврзување на цевководот со разладно средство	61
17.2.1 За поврзување на цевководот за разладно средство	61
17.2.2 Мерки на претпазливост при поврзување на цевководот за разладно средство	62
17.2.3 Упатства при поврзување на цевководот за разладно средство	63
17.2.4 Упатства за свиткување цевка	63
17.2.5 За да направите конус на крајот на цевката	64
17.2.6 Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица	64
18 Електрична инсталација	68
18.1 За поврзување на електричното вжичување	68
18.1.1 Мерки на претпазливост при поврзување на електрично вжичување	68
18.1.2 Упатства при поврзување на електрично вжичување	69
18.1.3 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување	71
18.2 Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица	71
19 Завршување на инсталирањето на внатрешната единица	75
19.1 Да ја монтирате решетката за вшмукување и декоративниот страничен панел	75
20 Пуштање во погон	76
20.1 Преглед: Пуштање во погон	76
20.2 Мерки на претпазливост кога се пушта во погон	76
20.3 Листа за проверка при пуштање во погон	77
20.4 Да извршите пробно вклучување	77
21 Конфигурација	79
21.1 Теренско поставување	79
22 Предавање на корисникот	83
23 Решавање проблеми	84
23.1 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка	84
23.1.1 Шифри за грешка: Преглед	84
24 Фрлање	86
25 Технички податоци	87
25.1 Дијаграм за вжичување	87
25.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување	87
26 Речник	90

1 За документацијата

1.1 За овој документ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополнение, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.

Целна група

Овластени инсталатери + крајни корисници



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

▪ **Општи безбедносни предупредувања:**

- Безбедносни упатства што мора да ги прочитате пред инсталирање
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

▪ **Упатство за инсталирање и работење на внатрешна единица:**

- Инструкции за инсталирање и работење
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

▪ **Референтно упатство за инсталатер и корисник:**

- Подготовка на инсталацијата, добри практики, референтни податоци,...
- Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
- Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнова ревизија на доставената документација е објавена на регионалната Daikin веб-страница и е достапна преку вашиот продавач.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin веб-страницата.



Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

Технички инжењерски податоци

- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).

- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

1.2 Значење на предупредувања и симболи



ОПАСНОСТ

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Укажува на ситуација која може да доведе до струен удар.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ

Укажува на ситуација која може да доведе до запалување/палење поради екстремно високи или ниски температури.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА

Укажува на ситуација која може да доведе до експлозија.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ



ВНИМАНИЕ

Укажува на ситуација која доведува до мала или умерена повреда.



НАПОМЕНА

Укажува на ситуација која може да доведе до оштетување на опрема или имот.



ИНФОРМАЦИИ

Укажува на корисни совети или дополнителни информации.

Симболи што се користат на единицата:

Симбол	Објаснување
	Пред инсталацијата, прочитајте го упатство за инсталација и работење и упатството за вжичување.
	Пред да извршувате одржување и задачи на сервисирање, прочитајте го упатството за сервисирање.
	За повеќе информации, погледнете го референтно упатство за инсталатер и корисник.
	Единицата содржи ротирачки делови. Внимавајте кога ја сервисирате или прегледувате единицата.

Симболи што се користат во документацијата:

Симбол	Објаснување
	Укажува на наслов на слика или упатување до истата. Пример: "▲ 1–3 Наслов на слика " значи "Слика 3 во поглавје 1".
	Укажува на наслов на табела или упатување до истата. Пример: "■ 1–3 Наслов на табела" значи "Табела 3 во поглавје 1".

2 Општи безбедносни предупредувања

2.1 За инсталатерот

2.1.1 Општо

Ако НЕ сте сигурни како да ја инсталирате или како да работите со единицата, контактирајте го продавачот.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ

- НЕ допирајте го цевководот за разладно средство, цевководот за вода или внатрешните делови во текот на и непосредно по работата. Тие може да се прежешки или преладни. Дајте им време да се вратат на нормалната температура. Ако МОРА да ги допрете, носете заштитни ракавици.
- НЕ допирајте никакво ненадејно истечено разладно средство.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветната инсталација или додавање на опрема или додатоци може да доведе до струен удар, краток спој, истекувања, пожар или друго оштетување на опремата. Користете САМО додатоци, опционална опрема и резервни делови изработени или одобрени од Daikin освен ако не е наведено поинаку.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, тестирањето и применетите материјали се усогласени со применливата легислатива (најгоре во упатствата опишани во Daikin документацијата).



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Искинете ги и фрлете ги пластичните кесички за пакување за никој, а особено децата да не можат да играат со нив. **Можна последица:** задушување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Преземете соодветни мерки да спречите единицата да може да се користи како засолниште од мали животни. Малите животни кои може да дојдат во допир со електрични делови може да предизвикаат дефекти, чад или пожар.



ВНИМАНИЕ

Носете соодветна лична заштитна опрема (заштитни ракавици, безбедносни очила,...) кога го инсталирате, одржувате или го сервисирате системот.



ВНИМАНИЕ

НЕ допирајте го влезот за воздух или алуминиумските перки на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

Во согласност со применливата легислатива, може да биде неопходно да се обезбеди дневник со производот кој содржи најмалку: информации за одржување, поправки, резултати од тестови, периоди на подготвеност,...

Исто така, најмалку, следните информации МОРА да бидат обезбедени на пристапно место на производот:

- Упатства за исклучување на системот во случај на итност
- Име и адреса на противпожарна станица, полиција и болница
- Име, адреса и дневни и ноќни телефонски броеви за добивање услуга

Во Европа, EN378 ги обезбедува потребните упатства за овој дневник.

2.1.2 Локација за инсталација

- Обезбедете доволно простор околу единицата за сервисирање и циркулирање воздух.
- Уверете се дека локацијата за инсталација ја издржува тежината и вибрацијата на единицата.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветрено. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Уверете се дека единицата е рамна.

НЕ инсталирајте ја единицата на следните места:

- Во потенцијално експлозивни атмосфери.
- На места каде што има машинерија што емитува електромагнетни бранови. Електромагнетните бранови може да го нарушат системот на контрола и да предизвикаат дефект на опремата.
- На места каде што постои ризик од пожар поради истекување на запаливи гасови (пример: разредувач или бензин), јаглородни влакна, запалива прашина.
- На места каде што се произведува корозивен гас (пример: гас на сулфурна киселина). Корозија на бакарни цевки или залемени делови може да предизвика истекување на разладното средство.

Упатства за опрема која користи разладно средство R32



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи) и е со големина на просторија како што е наведено подолу.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето и поправката се усогласени со упатства од Daikin и со применлива легислатива (на пример национална регулатива за гасови) и се извршуваат САМО од овластени лица.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Преземете мерки на претпазливост за да се избегне прекумерна вибрација или пулсирање врз цевководот со разладно средство.
- Заштитете ги сигурносните уреди, цевководот и опремата колку што е можно повеќе од неповолни влијанија на средината.
- Оставете простор за ширење и собирање на долги изведби на цевковод.
- Дизајнирајте и инсталирајте цевководот во системите за ладење така да ја минимизира веројатноста хидрауличен шок да го оштети системот.
- Монтирајте ја внатрешната опрема и цевките безбедно и заштитете ги за да избегнете случајно продупчување на опрема или цевки во случај на преместување мебел или активности на реконструкција.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако една или повеќе простории се поврзани на единицата со користење на канален систем, уверете се дека:

- нема функционални извори на палење (пример: отворен оган, уред кој работи на гас или функционална електрична греалка) во случај ако површината на подот е помала од минималната површина на подот A (m²).
- не се инсталирани помошни уреди кои може да бидат потенцијален извор на палење при каналното поставување (пример: жешки површини со температура која надминува 700°C и уред за електрично префрлање);
- се користат само помошни уреди одобрени од производителот при поставувањето канали;
- влезот И излезот за воздух директно се поврзуваат на истата просторија со поставување канали. НЕ користете простори како лажен таван како канал за влезот или излезот за воздух.

**ВНИМАНИЕ**

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ користете потенцијални извори на палење при пребарување за или откривање на истекувања на разладно средство.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете повторно споеви и бакарни заптивки кои веќе биле користени.
- Направените споеви во инсталацијата помеѓу деловите на системот со разладно средство треба да бидат пристапни за цели на одржување.

Побарувања за простор за инсталација

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако уредите содржат разладно средство R32, површината на подот на просторијата во која уредите се инсталирани, работат и се складирани МОРА да биде поголема од минималната површина на подот дефинирана во табелата подолу А (m²). Ова се однесува на:


- Внатрешни единици **без** сензор за истекување разладно средство; во случаи на внатрешни единици **со** сензор за истекување разладно средство, консултирајте го упатството за инсталирање
- Надворешни единици инсталирани или складирани внатре (пр. зимска градина, гаража, машинска просторија)

 **НАПОМЕНА**

- Цевководот треба да е безбедно намонтиран и внимателно заштитен од физичко оштетување.
- Инсталацијата на цевки сведете ја на минимум.

За одредување на минималната површина на подот


- 1 Одредете го вкупното полнење на разладно средство во системот (= фабричко полнење разладно средство ❶ + ❷ дополнително наполнето количество разладно средство).



- 2 Одредете кој графикон или табела да се користи.
 - За внатрешни единици: Дали единицата е монтирана на таван, монтирана на сид или е подно-парапетна?
 - За надворешни единици инсталирани или складирани внатре, ова зависи од висината за инсталација:

Ако висината за инсталација е...	Тогаш користете го графиконот или табелата за...
<1,8 m	Подно-парапетни единици
1,8≤x<2,2 m	Единици монтирани на сид
≥2,2 m	Единици монтирани на таван

- 3 Користете го графиконот или табелата да се одреди минималната површина на подот.



Ceiling-mounted unit ^(a)		Wall-mounted unit ^(b)		Floor-standing unit ^(c)	
m (kg)	A _{min} (m ²)	m (kg)	A _{min} (m ²)	m (kg)	A _{min} (m ²)
≤1.842	—	≤1.842	—	≤1.842	—
1.843	3.64	1.843	4.45	1.843	28.9
2.0	3.95	2.0	4.83	2.0	34.0
2.2	4.34	2.2	5.31	2.2	41.2
2.4	4.74	2.4	5.79	2.4	49.0
2.6	5.13	2.6	6.39	2.6	57.5
2.8	5.53	2.8	7.41	2.8	66.7
3.0	5.92	3.0	8.51	3.0	76.6
3.2	6.48	3.2	9.68	3.2	87.2
3.4	7.32	3.4	10.9	3.4	98.4
3.6	8.20	3.6	12.3	3.6	110
3.8	9.14	3.8	13.7	3.8	123
4.0	10.1	4.0	15.1	4.0	136
4.2	11.2	4.2	16.7	4.2	150
4.4	12.3	4.4	18.3	4.4	165
4.6	13.4	4.6	20.0	4.6	180
4.8	14.6	4.8	21.8	4.8	196
5.0	15.8	5.0	23.6	5.0	213
5.2	17.1	5.2	25.6	5.2	230
5.4	18.5	5.4	27.6	5.4	248
5.6	19.9	5.6	29.7	5.6	267
5.8	21.3	5.8	31.8	5.8	286
6.0	22.8	6.0	34.0	6.0	306
6.2	24.3	6.2	36.4	6.2	327
6.4	25.9	6.4	38.7	6.4	349
6.6	27.6	6.6	41.2	6.6	371
6.8	29.3	6.8	43.7	6.8	394
7.0	31.0	7.0	46.3	7.0	417
7.2	32.8	7.2	49.0	7.2	441
7.4	34.7	7.4	51.8	7.4	466
7.6	36.6	7.6	54.6	7.6	492
7.8	38.5	7.8	57.5	7.8	518
8	40.5	8	60.5	8	545
8.2	42.6	8.2	63.6	8.2	572
8.4	44.7	8.4	66.7	8.4	601
8.6	46.8	8.6	69.9	8.6	629
8.8	49.0	8.8	73.2	8.8	659
9	51.3	9	76.6	9	689
9.2	53.6	9.2	80.0	9.2	720
9.4	55.9	9.4	83.6	9.4	752
9.55	57.7	9.55	86.2	9.55	776

- m** Вкупно полнење на разладно средство во системот
- A_{min}** Минимална површина на под
- (a)** Ceiling-mounted unit (= Единица монтирана на таван)
- (b)** Wall-mounted unit (= Единица монтирана на ѕид)
- (c)** Floor-standing unit (= Подно-парапетна единица)

2.1.3 Средство за ладење - во случај на R410A или R32

Доколку е применливо. Разгледајте го прирачникот за инсталирање или водичот за инсталатери во апликацијата за повеќе информации.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА

Испумпување – Истекување на разладно средство. Ако сакате да го испумпате системот, а постои истекување во колото на разладното средство:

- НЕ користете ја автоматската функција за испумпување на единицата, со која можете да го соберете целото разладно средство од системот во надворешната единица. **Можна последица:** Самозапалување и експлозија на компресорот поради навлегување воздух во компресорот што работи.
- Користете издвоен систем за собирање, за компресорот на единицата да НЕ мора да работи.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во текот на тестирањата, НИКОГАШ не оптоварувајте го производот со притисок повисок од максималниот дозволив притисок (како што е наведено на плочката со име на единицата).



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Преземете доволни мерки на претпазливост во случај на истекување разладно средство. Ако истекува разладниот гас, веднаш проветрете ја областа. Можни ризици:

- Прекумерни концентрации на разладно средство во затворена просторија може да доведат до недостаток на кислород.
- Може да се создаде токсичен гас ако разладниот гас стапи во контакт со оган.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ собирајте го разладното средство. НЕ испуштајте го директно во околината. Користете вакуумска пумпа да ја евакуирате инсталацијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека нема кислород во системот. Разладно средство може да се полни САМО по извршување на тест за истекување и вакуумско сушење.

Можна последица: Самозапалување и експлозија на компресорот заради навлегување кислород во компресорот што работи.



НАПОМЕНА

- За да избегнете дефект на компресорот, НЕ полнете повеќе од посоченото количество разладно средство.
- Кога системот со разладно средство треба да се отвори, разладното средство МОРА да се третира според применливата легислатива.



НАПОМЕНА

Уверете се дека инсталирањето на цевковод за разладно средство е усогласено со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.



НАПОМЕНА

Уверете се теренскиот цевковод и поврзувањата да НЕ бидат изложени на механичко напрегање.



НАПОМЕНА

Откако ќе биде поврзан целиот цевковод, уверете се дека нема протекување на гас. Користете азот да извршите откривање на истекување гас.

- Во случај ако е потребно повторно полнење, видете ја плочката со името или етикетата за полнење разладно средство на единицата. Таа го наведува типот на разладно средство и потребното количество.
- Или ако единицата фабрички е наполнета со разладно средство или не е наполнета, во двата случаја може да треба да наполните дополнително разладно средство, во зависност од големината на цевките и должината на цевките во системот.
- Користете САМО алатки исклучиво за типот разладно средство што се користи во системот, за да се осигури отпорност на притисок и да се спречи туѓи материјали да навлезат во системот.
- Наполнете течно разладно средство како што следи:

Ако	Тогаш
Има сифонска цевка (т.е. цилиндерот е означен со "Прикачен сифон за полнење течност")	Полнете со цилиндерот исправен. 
НЕМА сифонска цевка	Полнете со цилиндерот завртен наопаку. 

- Полека отворајте ги цилиндрите со разладно средство.
- Наполнете разладно средство во течна форма. Додавањето на истото во форма на гас може да спречи нормално работење.



ВНИМАНИЕ

Кога постапката за полнење на разладно средство е завршена или кога паузира, веднаш затворете го вентилот на резервоарот со разладно средство. Ако вентилот НЕ се затвори веднаш, преостанатиот притисок може да наполни дополнителни разладно средство. **Можна последица:** Неточно количество разладно средство.

2.1.4 Електрична енергија



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

- ИСКЛУЧЕТЕ го сето електрично напојување пред да го вадите капакот од кутијата со осигурувачи, да поврзвате електрично вжичување или допирате електрични делови.
- Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, погледнете го дијаграмот за вжичување.
- НЕ допирајте ги електричните компоненти со влажни раце.
- НЕ оставајте ја единицата без надзор кога е изваден сервисниот капак.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ е фабрички инсталиран, прекинувач за електрично напојување или други начини за исклучување со одвојување на контакт кај сите полови со обезбедување целосно исклучување под прекумерен напон состојба од категорија III, МОРА да биде инсталиран во фиксното вжичување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Користете САМО бакарни жици.
- Погрижете се дека теренските жици се во согласност со националните прописи за ожичување.
- Сите теренски жици МОРА да се извршат во согласност со дијаграмот за ожичување испорачан со производот.
- НИКОГАШ не стискајте ги кабелите во комплет и погрижете се дека НЕ доаѓаат во контакт со цевките и острите рабови. Погрижете се дека не се применува надворешен притисок на приклучоците.
- Погрижете се да инсталирате жици за заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата на комунална цевка, апсорбер на пренапони или телефонско заземјување. Нецелосното или неправилно заземјување може да предизвика електричен удар.
- Погрижете се да користите посебно коло за напојување. НИКОГАШ не користете напојување споделено од друг апарат.
- Погрижете се да ги инсталирате потребните осигурувачи или прекинувачи.
- Погрижете се да инсталирате заштитник за истекување на заземјување. Во спротивно, може да дојде до електричен удар или пожар.
- Кога го инсталирате заштитникот за истекување на заземјување, проверете дали е компатибилен со инверторот (отпорен на електричен шум со висока фреквенција) за да избегнете непотребно отворање на заштитникот за истекување на заземјување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- По завршувањето на електричните работи, потврдете дека секоја електрична компонента и терминал во кутијата со осигурувачи е безбедно поврзана.
- Уверете се дека сите капацитети се затворени пред да ја стартувате единицата.



ВНИМАНИЕ

- Кога го поврзувате електричното напојување: прво поврзете го кабелот за заземјување пред да ги направите поврзувањата за пренос на електрична енергија.
- Кога го исклучувате електричното напојување: прво исклучете ги каблите за пренесување електрична енергија, пред да го издвоите поврзувањето за заземјување.
- Должината на проводниците помеѓу одушокот на напонот на напојувањето со струја и самиот терминален блок МОРА да бидат такви да жиците што пренесуваат струја се растегнат пред да биде растегнатата жицата за заземјување во случај ако електричното напојување е извлечено од одушокот на напон.



НАПОМЕНА

Мерки на претпазливост при поставување електрично вжичување:



- НЕ поврзувајте вжичување со различна дебелина на електричниот терминален блок (прекин на електричното напојување може да предизвика абнормална жештина).
- Кога се поврзува вжичување кое е со иста дебелина, направете како што е покажано на сликата погоре.
- За вжичување, користете ја назначената електрична жица и цврсто поврзете, потоа прицврстете да спречите нанесување надворешен притисок на терминалната табла.
- Користете соодветен шрафцигер за затегнување на терминалните шrafoви. Шрафцигер со мала глава ќе ја оштети главата и правилното затегање ќе биде невозможно.
- Прекумерното затегање на терминалните шrafoви може да ги скрши.

Инсталирајте кабли за напојување на најмалку 1 метар одалеченост од телевизори или радија да спречите интерференција. Во зависност од радиобрановите, растојание од 1 метар може да НЕ е доволно.



НАПОМЕНА

Применливо САМО ако електричното напојување е трофазно, а компресорот има начин на стартување ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.

Ако постои можност на обратна фаза по моментално снемивање струја и кога електричната енергија се ВКЛУЧУВА и ИСКЛУЧУВА додека производот работи, локално прикачете коло за заштита од обратна фаза. Вклучувањето на производот во обратна фаза може да го скрши компресорот и други делови.

3 Специфични безбедносни упатства за инсталатер

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополние, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.

Инсталирање единица (видете "16 Инсталирање на единицата" [► 50])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот кој користи разладно средство R32 треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.



ВНИМАНИЕ

Уредот НЕ е достапен за општата јавност. Инсталирајте го во безбедно подрачје, заштитен од лесен пристап.

Оваа единица е соодветна за инсталација во комерцијално, лесно индустриско, домашно и резиденцијално опкружување.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За единици кои користат разладно средство R32, неопходно е да ги одржувате чисти сите потребни отвори за вентилација.



ВНИМАНИЕ

НЕ вадете ја (млечно белата) лента од надворешноста на внатрешната единица. Вадењето на лентата може да предизвика струен удар или пожар.



Инсталација на цевковод за разладно средство (видете "17 Инсталирање на цевковод" [► 60])



ВНИМАНИЕ

Цевководот со разладно средство MORA да е инсталиран според упатствата дадени во "17 Инсталирање на цевковод" [► 60]. Може да се користат само механички спојки (пр. залемени + конусни врски) кои се во сообразност со најновата верзија на ISO14903.

**ВНИМАНИЕ**

Инсталирајте ги цевките или компонентите за разладно средство во положба каде е неверојатно дека истите може да бидат изложени на некоја супстанција која може да ги кородира состојките кои содржат разладно средство, освен ако компонентите се конструирани од материјали кои по своите својства се отпорни на корозија или се соодветно заштитени против корозија.

Електрична инсталација (видете "18 Електрична инсталација" [▶ 68])**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националната регулатива за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струјни удари.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена напред, бидејќи оваа единица е опремена со инвертер. Кондензаторот со фаза поместена напред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ продолжувајте го снабдувањето со електрична енергија или кабелот за меѓусебно поврзување со користење на жичени конектори, стеги за поврзување жици, лепени жици, продолжни кабли.

Тие може да предизвикаат прегревање, струен удар или пожар.

За корисникот

4 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

4.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски

симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

4.2 Упатства за безбедно работење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно и нетоксично. R410A е незапаливо разладно средство, а R32 е слабо запаливо разладно средство, но тие ќе создадат токсичен гас кога случајно ќе истечат во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.



ВНИМАНИЕ

- НИКОГАШ не допирајте ги внатрешните делови на контролерот.
- НЕ вадете го предниот панел. Некои делови внатре се опасни за допир и може да настанат проблеми на уредот. За проверка и прилагодување на внатрешните делови, контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оваа единица содржи електрични и жешки делови.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред да работите со единицата, уверете се дека инсталацијата е правилно изведена од инсталатер.



ВНИМАНИЕ

Не е здраво да го изложувате телото на проток на воздух долго време.



ВНИМАНИЕ

За да избегнете недостаток на кислород, доволно проветрувајте ја просторијата ако се користи опрема со горилник заедно со системот.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НИКОГАШ не допирајте го излезот за воздух или хоризонталните лопатки додека подвижниот капак работи. Прстите може да бидат фатени или единицата може да се расипе.

**ВНИМАНИЕ**

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За единици кои користат разладно средство R32, неопходно е да ги одржувате чисти сите потребни отвори за вентилација.

Одржување и сервис (видете "10 Одржување и сервис" [▶ 32])**ВНИМАНИЕ: Обрнете внимание на вентилаторот!**

Опасно е да се проверува единицата додека работи вентилаторот. Уверете се дека сте го ИСКЛУЧИЛЕ главниот прекинувач пред извршување на која било задача на одржување.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НИКОГАШ не менувајте осигурувач со осигурувач со погрешни ознаки за ампеража или други жици кога осигурувачот ќе прегори. Користењето жица или бакарна жица може да предизвика единицата да се расипе или да предизвика пожар.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ВНИМАНИЕ**

Пред пристап до терминални уреди, уверете се дека сте го прекинале сето напојување со електрична енергија.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, видете ја етикетата за предупредување за лица што вршат сервис и одржување.



ВНИМАНИЕ

Исклучете ја единицата пред чистење на надворешноста не единицата, филтерот за воздух и решетката за вшмукување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

За разладното средство (видете "10.5 За разладното средство" [► 36])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство R32 (ако е применливо) во оваа единица е слабо запаливо. Погледнете ги спецификациите за надворешната единица за типот на разладно средство кое ќе се користи.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот кој користи разладно средство R32 треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- R410A е незапаливо разладно средство и R32 е слабо запаливо разладно средство; тие обично НЕ истекуваат. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар (во случај на R32) или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот од каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

Решавање проблеми (видете "11 Решавање проблеми" [► 38])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

5 За системот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно и нетоксично. R410A е незапаливо разладно средство, а R32 е слабо запаливо разладно средство, но тие ќе создадат токсичен гас кога случајно ќе истечат во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.



НАПОМЕНА

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.



НАПОМЕНА

За дополнителни модификации или проширувања на вашиот систем:


Целосен преглед на дозволиви комбинации (за понатамошни проширувања на системот) е достапен во техничките инженерски податоци и треба да се консултираат. Контактирајте со инсталатерот да добиете повеќе информации и професионален совет.

5.1 Приказ на систем



ИНФОРМАЦИИ

Следнава слика е пример и може да НЕ одговара целосно на изгледот на вашиот систем.



- a Внатрешна единица
- b Надворешна единица
- c Кориснички интерфејс
- d Вшмукување воздух
- e Испуштање воздух
- f Цевковод за разладно средство + кабел за меѓусебно поврзување
- g Цевка за одвод
- h Решетка за вшмукување и филтер за воздух

5.2 Барања за информации за вентилоконвекторски единици

Ставка	Симбол	Вредност	Единица			
Капацитет на ладење (сензибилен)	$P_{rated,c}$	A	kW			
Капацитет на ладење (латентен)	$P_{rated,c}$	B	kW			
Капацитет на греење	$P_{rated,h}$	C	kW			
Вкупно влезно електрично напојување	P_{elec}	D	kW			
Ниво на звучна моќност (ладење)	L_{WA}	E	dB(A)			
Ниво на звучна моќност (греење)	L_{WA}	F	dB(A)			
Детали за контакт: DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic						
	A	B	C	D	E	F
FHA125	7,83	4,27	13,50	0,37	62	62
FHA140	8,68	4,72	15,50	0,39	64	64

6 Кориснички интерфејс



ВНИМАНИЕ

- НИКОГАШ не допирајте ги внатрешните делови на контролерот.
- НЕ вадете го предниот панел. Некои делови внатре се опасни за допир и може да настанат проблеми на уредот. За проверка и прилагодување на внатрешните делови, контактирајте го вашиот продавач.

Ова упатство за работење нуди неисцрпен преглед на главните функции на системот.



НАПОМЕНА

НЕ бришете ја работната плоча на контролерот со бензин, разредувач, крпа за прав со хемикалии и сл. Плочата може да ја изгуби бојата или да и се излупи надворешниот слој. Ако е многу нечиста, натопете крпа во неутрален детергент растворен во вода, исцедете ја добро и исчистете ја плочата. Избришете ја со друга сува крпа.



НАПОМЕНА

НИКОГАШ не притискајте копче на корисничкиот интерфејс со цврст, остар предмет. Корисничкиот интерфејс може да се оштети.



НАПОМЕНА

НИКОГАШ не влечете ја, ниту пак виткајте ја електричната жица на корисничкиот интерфејс. Тоа може да предизвика дефект на единицата.

За повеќе информации за корисничкиот интерфејс, погледнете го упатството за работење на инсталираниот кориснички интерфејс.

7 Пред работење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оваа единица содржи електрични и жешки делови.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред да работите со единицата, уверете се дека инсталацијата е правилно изведена од инсталатер.



ВНИМАНИЕ

Не е здраво да го изложувате телото на проток на воздух долго време.



ВНИМАНИЕ

За да избегнете недостаток на кислород, доволно проветрувајте ја просторијата ако се користи опрема со горилник заедно со системот.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

Ова упатство за работење е за следниве системи со стандардна контрола. Пред да активирате операција, контактирајте го вашиот продавач за операцијата која соодветствува на типот и ознаката на вашиот систем. Ако вашата инсталација има прилагоден систем на контрола, прашајте го вашиот продавач за операцијата која соодветствува на вашиот систем.

8 Работење

8.1 Опсег на работење



ИНФОРМАЦИИ

За работните ограничувања видете ги техничките податоци на поврзаната надворешна единица.

8.2 За режими на работење



ИНФОРМАЦИИ

Во зависност од инсталираниот систем, некои режими на работење нема да бидат достапни.

- Стапката на проток на воздух може самата да се прилагоди во зависност од собната температура или вентилаторот може веднаш да запре. Ова не е дефект.
- Ако снабдувањето со електрична енергија се исклучи во текот на работењето, работењето автоматски ќе се рестартира откако повторно ќе се вклучи напојувањето.
- **Зададена вредност.** Целна температура за режимите на работа Ладење, Греење и Автоматски.
- **Опаѓање.** Функција која ја чува собната температура во одреден опсег кога системот е исклучен (од корисникот, закажаната функција или ИСКЛУЧЕН тајмер).

8.2.1 Основни режими на работење

Внатрешната единица може да работи во различни режими на работење.

Икона	Режим на работење
	Ладење. Во овој режим, ладењето ќе се активира како што е потребно според зададената вредност, или од операцијата Опаѓање.
	Греење. Во овој режим, греењето ќе се активира како што е потребно според зададената вредност, или од операцијата Опаѓање.
	Само вентилатор. Во овој режим воздух циркулира без греење или ладење.
	Сушење. Во овој режим, влажноста на воздухот ќе биде намалена со минимално опаѓање на температурата. Температурата и брзината на вентилаторот се контролираат автоматски и не може да се контролираат со контролерот. Операцијата сушење нема да функционира ако собната температура е прениска.

Икона	Режим на работење
	Автоматски. Во Автоматски режим, внатрешната единица автоматски префрла помеѓу режим на греење и ладење, како што е побарано од зададената вредност.
	


8.2.2 Специјален режим на работење при греење

Работење	Опис
Одмрзнување	<p>Да спречи загуба на капацитет на греење поради собирање мраз на надворешната единица, системот автоматски ќе префрли на операција одмрзнување.</p> <p>Во текот на операцијата одмрзнување, вентилаторот на внатрешната единица ќе престане да работи и следнава икона ќе се појави на почетниот екран:</p>  <p>Системот ќе продолжи со нормално работење приближно по 6 до 8 минути.</p>
Топол старт	<p>Во текот на топол старт, вентилаторот на внатрешната единица ќе престане да работи и следнава икона ќе се појави на почетниот екран:</p> 

8.2.3 Прилагодување на насоката на проток на воздух

Следниве насоки на проток на воздух може да се постават:

- **Насока нагоре и надолу** (хоризонтални лопатки): Користење кориснички интерфејс (фиксна положба или лулање)
- **Насока лево и десно** (вертикални лопатки): Рачно (само фиксна положба)



- a Хоризонтални лопатки (насока нагоре и надолу)
- b Вертикални лопатки (насока лево и десно)

Поставување на насоката за нагорен и надолен проток на воздух



ИНФОРМАЦИИ


За постапка на поставување насока на проток на воздух, погледнете го референтното упатство или прирачникот на користениот кориснички интерфејс.

Кога работењето запира, хоризонталните лопатки на излезот за воздух автоматски се затвораат.

Следниве насоки на проток на воздух може да се постават:

Насока	Екран
Фиксна положба. Внатрешната единица дува воздух во 1 од 5 фиксни положби.	
Лулање. Внатрешната единица префрла помеѓу 5 позиции.	

Белешка: Препорачаната положба на хоризонталните лопатки (подвижни капац) се разликува според режимот на работење.



- a Операција ладење
- b Операција греење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НИКОГАШ не допирајте го излезот за воздух или хоризонталните лопатки додека подвижниот капак работи. Прстите може да бидат фатени или единицата може да се расипе.




НАПОМЕНА

Избегнувајте работење во хоризонтална насока. Тоа може да предизвика роса или прав да се насоберат на таванот или капакот.

Поставување лева и десна насока на проток на воздух

Левата и десната насока на проток на воздух може да се постават само рачно во фиксна положба.

Правете прилагодувања само по запирањето на хоризонталната лопатка за да избегнете повреда и оштетување на апаратот. Поставете ги двете групи на вертикални лопатки на таков начин што протоците на воздух не се вкрстуваат; во спротивно може да капе кондензат.



- a Проток на воздух
- b Вертикални лопатки

8.3 За да работите со системот



ИНФОРМАЦИИ

За поставување на режим на работење, насока на проток на воздух или други поставки, погледнете го референтното упатство или упатството за работење на корисничкиот интерфејс.

9 Штедење енергија и оптимално работење



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



НАПОМЕНА

НЕ ставајте предмети кои НЕ треба са се навлажнат под единицата. Кондензацијата на единицата или на цевките со разладно средство или блокада на одводот може да предизвика капење. **Можна последица:** Предметите под единицата може да се извалкаат или оштетат.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За единици кои користат разладно средство R32, неопходно е да ги одржувате чисти сите потребни отвори за вентилација.

Следете ги следните предупредувања да осигурате правилно работење на системот.

- Спречете директна сончева светлина да навлезе во просторијата во текот на операција ладење со користење завеси или ролетни.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветрено. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Проветрувајте често. Продолжената употреба бара посебно внимание за проветрување.
- Вратите и прозорците нека бидат затворени. Ако вратите и прозорците останат отворени, воздухот ќе излегува од просторијата предизвикувајќи намалување на ефектот на ладење или греење.
- Внимавајте да НЕ ладите или греете премногу. Да заштедите енергија, одржувајте го поставувањето температура на умерено ниво.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети во близина на влезот за воздух или излезот за воздух на единицата. Тоа може да предизвика намален ефект на греење/ладење или да го запре работењето.
- Кога на екранот се прикажува  (време да го исчистите филтерот за воздух), исчистете ги филтрите (видете ["10.2.2 Да го исчистите филтерот за воздух"](#) [► 34]).
- Може да се формира кондензација ако влажноста е над 80% или ако одводот се блокира.
- Правилно прилагодете го излезот на воздух и избегнувајте директен проток на воздух кон лицата во просторијата.

10 Одржување и сервис

10.1 Мерки на претпазливост за одржување и сервис



НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер. Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.



ВНИМАНИЕ: Обрнете внимание на вентилаторот!

Опасно е да се проверува единицата додека работи вентилаторот. Уверете се дека сте го ИСКЛУЧИЛЕ главниот прекинувач пред извршување на која било задача на одржување.



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.



НАПОМЕНА

НИКОГАШ не прегледувајте ја ниту сервисирајте ја единицата сами. Побарајте квалификуван сервисен персонал да ја изврши таа работа. Сепак, како краен корисник, може да го исчистите филтерот за воздух, решетката за вшмукување и надворешниот дел на единицата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НИКОГАШ не менувајте осигурувач со осигурувач со погрешни ознаки за ампеража или други жици кога осигурувачот ќе прегори. Користењето жица или бакарна жица може да предизвика единицата да се расипе или да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.



НАПОМЕНА

НЕ бришете ја работната плоча на контролерот со бензин, разредувач, крпа за прав со хемикалии и сл. Плочата може да ја изгуби бојата или да и се излупи надворешниот слој. Ако е многу нечиста, натопете крпа во неутрален детергент растворен во вода, исцедете ја добро и исчистете ја плочата. Избришете ја со друга сува крпа.



ВНИМАНИЕ

Пред пристап до терминални уреди, уверете се дека сте го прекинале сето напојување со електрична енергија.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР


За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, видете ја етикетата за предупредување за лица што вршат сервис и одржување.



- a Точки за мерење на преостанат напон
- b Печатена плоча
- c Контролна кутија

**НАПОМЕНА**

Кога го чистите разменувачот на топлина, осигурете се дека сте ги отстраниле сите електронски компоненти над истиот. Вода или детергент може да ја оштетат изолацијата на електронските компоненти и да предизвикаат согорување на овие компоненти.

10.2 Чистење на надворешноста на единицата, филтерот за воздух и решетката за вшмукување

**ВНИМАНИЕ**

Исклучете ја единицата пред чистење на надворешноста на единицата, филтерот за воздух и решетката за вшмукување.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 50°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ тријте грубо кога ја измивате лопатката со вода. **Можна последица:** Површинскиот слој се лупи.

10.2.1 Да ја исчистите надворешноста

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент и избришете со сува крпа.


10.2.2 Да го исчистите филтерот за воздух

Кога да се чисти филтерот за воздух:

- Правило на палец: Чистете секои 6 месеци. Ако воздухот во просторијата е екстремно загаден, зголемете ја фреквенцијата на чистење.
- Во зависност од поставките, корисничкиот интерфејс може да го прикаже известувањето **"Време за чистење на филтер"**. Чистете го филтерот за воздух кога се прикажува известувањето.
- Ако нечистотијата е невозможно да се исчисти, заменете го филтерот за воздух (= опционална опрема).


Како да се чисти филтерот за воздух:

- 1 Отворете ја решетката за вшмукување.** Истовремено лизнете ги сите копчиња (2 за класа 35+50, 3 за класа 60~140) во насоката на стрелката и внимателно отворете ја решетката за вшмукување.




а Копче

- 2 Извадете го филтерот за воздух.** Подигнете ги копчињата на филтерот на 2 места и извадете го филтерот за воздух.



а Копче за филтер


- 3 Чистење на филтерот за воздух.** Користете правосмукалка или исперете со вода. Ако филтерот за воздух е многу нечист, користете мека четка и неутрален детергент.



- 4** Осушете го филтерот за воздух под сенка.
- 5** Вратете го филтерот за воздух и затворете ја решетката за вшмукување.
- 6** ВКЛУЧЕТЕ го напојувањето.
- 7** За да ги отстраните екраните со предупредување, погледнете го референтното упатство на корисничкиот интерфејс.


10.2.3 Да ја исчистите решетката за вшмукување

- 1 Отворете ја решетката за вшмукување.** Истовремено лизнете ги сите копчиња (2 за класа 35+50, 3 за класа 60~140) во насоката на стрелката и внимателно отворете ја решетката за вшмукување.




а Копче

- 2 Извадете ја решетката за вшмукување.** Додека ја држите решетката за вшмукување отворена, откачете ги затегачите од внатрешната единица. Потоа извадете ги стегите (2 за класа 35+50, 3 за класа 60~140) кои ја држат решетката за вшмукување.



а Затегач



а Стера

- 3 Извадете го филтерот за воздух.** Погледнете "[10.2.2 Да го исчистите филтерот за воздух](#)" [▶ 34].
- 4 Исчистете ја решетката за вшмукување.** Измијте со четка со меки влакна и вода или неутрален детергент. Ако решетката за вшмукување е многу валкана, користете типично средство за чистење во кујна, оставете го на истата 10 минути, па измијте ја со вода.
- 5 Вратете го филтерот за воздух.** Погледнете "[10.2.2 Да го исчистите филтерот за воздух](#)" [▶ 34].
- 6 Вратете ја решетката за вшмукување и затворете ја.** (чекори 2 и 1 по обратен редослед).

**ИНФОРМАЦИИ**

Кога ја затворите решетката за вшмукување, осигурете се дека затегачите на решетката за вшмукување не се никаде приклучени.

10.3 Одржување пред период на долго неработење

Пример, на крајот на сезоната.

- Овозможете внатрешните единици да работат во режим само вентилатор околу половина ден за да се исуши внатрешноста на единиците.
- Исклучете го напојувањето. Екранот на корисничкиот интерфејс исчезнува. Кога електричното напојување е вклучено, клима уредот ќе користи одредено напојување, дури и ако не работи.
- Исчистете ги филтрите за воздух и куќиштата на внатрешните единици (видете "10.2 Чистење на надворешноста на единицата, филтерот за воздух и решетката за вшмукување" [▶ 33]).
- Извадете ги батериите од корисничкиот интерфејс (ако е применливо).

10.4 Одржување по период на долго неработење

Пример, на почетокот на сезоната.

- Проверете и отстранете се што може да ги блокира излезните и влезните вентили на внатрешните единици и надворешните единици.
- Исчистете ги филтрите за воздух и куќиштата на внатрешните единици (видете "10.2 Чистење на надворешноста на единицата, филтерот за воздух и решетката за вшмукување" [▶ 33]).
- Ставете батерии во корисничкиот интерфејс (ако е применливо).
- Вклучете го напојувањето, најмалку 6 часа пред да го вклучите системот за да обезбедите понепречено работење. Штом ќе се вклучи напојувањето, се појавува екранот на корисничкиот интерфејс.

10.5 За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675

Тип на разладно средство: R410A

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 2087,5



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство R32 (ако е применливо) во оваа единица е слабо запаливо. Погледнете ги спецификациите за надворешната единица за типот на разладно средство кое ќе се користи.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Уредот кој користи разладно средство R32 треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- R410A е незапаливо разладно средство и R32 е слабо запаливо разладно средство; тие обично НЕ истекуваат. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар (во случај на R32) или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот од каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

11 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, прекинувач на коло или уред за диференцијална струја често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ функционира правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ ги сите прекинувачи за електрично напојување на единицата.
Ако тече вода од единицата.	Запрете работење.
Прекинувачот за работење НЕ функционира правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Ако корисничкиот интерфејс прикажува  .	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за грешка. За да се прикаже шифра за грешка, погледнете го референтното упатство на корисничкиот интерфејс.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.

Дефект	Мерка
Ако системот воопшто не работи.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете дали има струја. Почекајте додека не дојде струја. Ако с нема електрично напојување во текот на работењето, системот автоматски рестарира веднаш откако е обновено напојувањето. ▪ Проверете да не избил осигурувач или се активирал прекинувач. Заменете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот ако е потребно.

Дефект	Мерка
Системот работи но ладењето или греењето не е доволно.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица не е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува. ▪ Проверете дали филтерот за воздух не е затнат (видете "10.2.2 Да го исчистите филтерот за воздух" [▶ 34]). ▪ Проверете го поставувањето на температурата. ▪ Проверете го поставувањето на брзина на вентилатор на корисничкиот интерфејс. ▪ Проверете дали има отворени врати и прозори. Затворете ги вратите и прозорите за да спречите навлегување на ветар. ▪ Проверете дали има премногу лица во просторијата при операција ладење. Проверете дали изворот на топлина во просторијата е прекумерен. ▪ Проверете дали директна сончева светлина влегува во просторијата. Користете завеси или ролетни. ▪ Проверете дали аголот на проток на воздух е соодветен.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација.

11.1 Симптоми што НЕ се дефекти на системот

Следните симптоми не се дефекти на системот:

11.1.1 Симптом: Системот не работи

- Клима уредот не започнува веднаш откако ќе се притисне копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на корисничкиот интерфејс. Ако свети ламбичката за операција, системот е во нормална состојба. За да спречи преоптоварување на моторот на компресорот, клима уредот започнува 5 минути откако повторно ќе биде ВКЛУЧЕН во случај ако бил ИСКЛУЧЕН непосредно пред тоа. Истото доцнење на почетокот се појавува откако е користено копчето за избирање режим на работење.
- Системот не започнува веднаш откако ќе се вклучи електричното напојување. Почекајте една минута додека микрокомпјутерот не се подготви за работење.

11.1.2 Симптом: Брзината на вентилаторот не одговара со поставката

Брзината на вентилаторот не се менува дури и ако е притиснато копчето за прилагодување брзина на вентилатор. Во текот на операцијата греење, кога собната температура ќе ја достигне поставената температура, надворешната единица се исклучува и внатрешната единица се префрла на тивка брзина на

вентилатор. Ова е за да се спречи ладниот воздух да дува директно кон лицата во просторијата. Брзината на вентилаторот нема да се смени ако е притиснато копчето.

11.1.3 Симптом: Насоката на вентилаторот не одговара со поставката

Насоката на вентилаторот не одговара со екранот на корисничкиот интерфејс. Насоката на вентилаторот не се менува. Така е бидејќи единицата е контролирана од микрокомпјутерот.

11.1.4 Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)

- Кога влажноста е висока во текот на операцијата ладење. Ако внатрешноста на внатрешната единица е екстремно загадена, дистрибуцијата на температурата во просторијата станува нееднаква. Неопходно е да се исчисти внатрешноста на внатрешната единица. Прашајте го вашиот продавач за детали за чистење на единицата. Оваа операција бара квалификуван сервисер.
- Веднаш откако операцијата ладење ќе запре и ако собната температура и влажноста се ниски. Така е бидејќи топлиот гас на разладното средство се враќа назад во внатрешната единица и создава пара.

11.1.5 Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица, надворешна единица)

Кога системот се префрла на операција греење по операција одмрзнување. Влагата генерирана од одмрзнувањето станува пара и се испушта.

11.1.6 Симптом: На корисничкиот интерфејс пишува "U4" или "U5" и запира, но потоа престартува по неколку минути

Така е бидејќи корисничкиот интерфејс пресретнува бучава од електрични апарати различни од клима уредот. Бучавата ја спречува комуникацијата помеѓу единиците, предизвикувајќи истите да запрат. Операцијата автоматски престартува кога бучавата ќе престане. Повторното стартување на напојувањето може да помогне да се отстрани оваа грешка.

11.1.7 Симптом: Бучава на клима уреди (внатрешна единица)

- Се слуша постојано тивко потчукнување кога системот е во операција ладење или при запирање. Кога пумпата за одвод работи, се слуша оваа бучава.
- Се слуша звук на шкрипење кога системот запира по операција греење. Проширувањето и собирањето на пластичните делови предизвикано од промена на температурата го создава овој звук.

11.1.8 Симптом: Бучава на клима уреди (внатрешна единица, надворешна единица)

- Се слуша постојан низок звук на шиштење кога системот е во операција ладење или одмрзнување. Ова е звукот на гасот на разладното средство кој тече и низ внатрешните и низ надворешните единици.
- Звукот на шиштење што се слуша на почетокот или веднаш по запирање на операција или операција одмрзнување. Ова е бучавата на разладното средство што е предизвикана од запирање на текот или промена на текот.

11.1.9 Симптом: Прав излегува од единицата

Кога единицата се користи прв пат по долго време. Ова се случува бидејќи прав навлегол во единицата.

11.1.10 Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба

Единицата може да го апсорбира мирисот на простории, мебел, цигари и сл. и потоа повторно да го емитува.

12 Преместување

Контактирајте со вашиот продавач за да ја извадите и повторно да ја инсталирате целата единица. Преместувањето на единиците бара техничка експертиза.

13 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

За инсталатерот

14 За кутијата

Имајте го на ум следново:

- При испораката, единицата МОРА да се провери за оштетување и комплетност. Секое оштетување или делови кои недостасуваат МОРААТ веднаш да се пријават до службеникот за поплаки на превозникот.
- Донесете ја спакуваната единица што е можно поблиску до нејзината конечна позиција за инсталација за да спречите оштетување при транспорт.
- Претходно подгответе ја патеката по која ќе сакате да ја внесете единицата до нејзината финална позиција за инсталирање.
- Кога ракувате со единицата, имајте го во предвид следново:



Кршливо, ракувајте со единицата внимателно.



Чувајте ја единицата исправена за да избегнете оштетување.

14.1 Внатрешна единица



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ


Разладното средство R32 (ако е применливо) во оваа единица е слабо запаливо. Погледнете ги спецификациите за надворешната единица за типот на разладно средство кое ќе се користи.

14.1.1 Да ја отпакувате и ракувате со единицата


Користете ремен од мек материјал или заштитни облоги заедно со јаже кога ја подигате единицата за да се избегне оштетување или да се изгреба единицата.

- 1 Распакувајте ја единицата.


FHA35+50




FHA60~140



- 2 Подигнете ја единицата; осигурете се дека не сте го оштетиле полимерниот страничен панел, хоризонталната лопатка за испуштање и излезот за воздух.




- НЕ подигајте ја единицата за засилените плочи; ако засилените плочи се извиткаат, тоа може да предизвика бучава во текот на работењето.




14.1.2 Да ги извадите додатоците од внатрешната единица


- 1 Отстранете ги додатоците од кутијата на пакувањето.
- 2 Отворете ја решетката за вшмукување и извадете ги додатоците од внатрешноста на единицата.
- 3 Хартиена шема за инсталација е дел од пакувањето.

FHA35+50



FHA60~140





- a** Општи безбедносни предупредувања
- b** Упатство за инсталирање и работење на внатрешна единица
- c** Хартиена шема за инсталација (дел од пакувањето)
- d** Одводно црево
- e** Метална стегалка
- f** Шајбна за држач за закачување
- g** Ленти за организирање
- h** Дел за изолација: Голем (цевка за гас)
- i** Дел за изолација: Мал (цевка за течност)
- j** Голема подлога за заптивање
- k** Материјал за заптивање за процепи околу цевки и кабли
- l** Мала подлога за заптивање
- m** Изолациска смола
- n** Вжичување на опрема
- o** Шраф за вжичување на опрема

15 За единиците и опции

Во ова поглавје

15.1	Идентификација	48
15.1.1	Ознака за идентификација: Внатрешна единица.....	48
15.2	За внатрешната единица.....	48
15.3	Приказ на систем	48
15.4	Комбинирање на единици и опции.....	49
15.4.1	Можни опции за внатрешната единица	49

15.1 Идентификација




НАПОМЕНА

При инсталирање или сервисирање на неколку единици во исто време, уверете се дека НЕ сте ги замениле сервисните панели помеѓу различни модели.

15.1.1 Ознака за идентификација: Внатрешна единица

Локација



15.2 За внатрешната единица



ИНФОРМАЦИИ


За работните ограничувања видете ги техничките податоци на поврзаната надворешна единица.

15.3 Приказ на систем



ИНФОРМАЦИИ

Следнава слика е пример и може да НЕ одговара целосно на изгледот на вашиот систем.



- a Внатрешна единица
- b Надворешна единица
- c Кориснички интерфејс
- d Вшмукување воздух
- e Испуштање воздух
- f Цевковод за разладно средство + кабел за меѓусебно поврзување
- g Цевка за одвод
- h Решетка за вшмукување и филтер за воздух

15.4 Комбинирање на единици и опции



ИНФОРМАЦИИ

Одредени опции може да НЕ се достапни во вашата земја.

15.4.1 Можни опции за внатрешната единица

Уверете се дека ги имате следниве задолжителни опции:

- Кориснички интерфејс: Жичен или безжичен (погледнете каталози и техничка литература за избирање соодветен кориснички интерфејс)



ИНФОРМАЦИИ

Сите можни опции се споменати во листата со опции на внатрешната единица. За повеќе информации за опција, погледнете го упатството за инсталирање и работење на опцијата.

16 Инсталирање на единицата



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.

Во ова поглавје

16.1	Подготовка на локацијата за инсталација.....	50
16.1.1	Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица.....	50
16.2	Монтирање на внатрешната единица.....	52
16.2.1	Упатства кога се инсталира внатрешната единица.....	52
16.2.2	Упатства кога инсталирате цевка за одвод.....	56

16.1 Подготовка на локацијата за инсталација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот кој користи разладно средство R32 треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

Изберете локација за инсталација со доволен простор за транспортирање на единицата на и надвор од локацијата.

НЕ инсталирајте ја единицата на места што често се користат како место за работа. Во случај на градежни работи (пр. работи со брусење) при што се создава многу прашина, единицата МОРА да биде покриена.

16.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица



ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги општите барања за местото на инсталација. Видете го поглавјето "[2 Општи безбедносни предупредувања](#)" [7].



ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.



ВНИМАНИЕ

Уредот НЕ е достапен за општата јавност. Инсталирајте го во безбедно подрачје, заштитен од лесен пристап.

Оваа единица е соодветна за инсталација во комерцијално, лесно индустриско, домашно и резиденцијално опкружување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За единици кои користат разладно средство R32, неопходно е да ги одржувате чисти сите потребни отвори за вентилација.

НЕ инсталирајте ја единицата на следните места:

- На места каде што може да бидат присутни измаглица од минерално масло, распрскување или испарување во атмосферата. Пластичните делови може да се истрошат и да се откачат или да доведат до истекување на вода.

НЕ се препорачува да ја инсталирате единицата на следниве места бидејќи тоа може да го скрати работниот век на единицата:

- Каде напонот многу флукутира
- Во возила или пловила
- Каде што е присутно киселинско или алкално испарување



НАПОМЕНА


Опремата опишана во овој прирачник може да предизвика електронска бучава генерирана од радиофреквентна енергија. Опремата соодветствува на спецификациите кои се проектирани да обезбедат разумна заштита против ваква интерференција. Сепак, нема гаранција дека НЕМА да се јави интерференција кај конкретна инсталација.

Затоа се препорачува да се инсталира опремата и електричните жици така да се одржува соодветно растојание од стерео опрема, персонални компјутери и сл.

На места со слаб прием, одржувајте растојание од 3 m или повеќе да избегнете електромагнетна интерференција на друга опрема и користете спроводни цевки за електрични и интерконекциски линии.


- Уверете се дека во случај на истекување вода, нема да се појави никаква штета на просторот на инсталацијата или неговото опкружување.
- Изберете локација каде бучавата при работа или топлиот/ладниот воздух што се испушта од единицата нема да вознемирува никого и локацијата е избрана според применливата легислатива.
- **Одвод.** Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да истекува.
- **Хартиена шема за инсталација (додаток).** Користете ја хартиената шема кога ја избирате локацијата за инсталација. Таа ги содржи димензиите на единицата и локациите на шрафовите за прикачување, излезот за цевки, излезот за цевки за одвод и влезот за електрично вжичување.
- **Изолација на таван.** Кога условите во таванот надминуваат 30°C и релативна влажност од 80%, или кога свеж воздух се доведува во таванот, тогаш е потребна дополнителна изолација (минимум 10 mm дебела, полиетиленска пена).
- **Растојание.** Имајте ги на ум следниве барања:

Минимум растојание од ѕидот: 30 mm лево и десно од единицата, сепак, ≥ 200 mm се препорачува за полесно сервисирање.



Минимум и максимум растојание од подот:

- Минимум: 2,5 m за да се избегне несакано допирање.
- Максимум: Зависи од класата на капацитет. Видете "[21.1 Теренско поставување](#)" [▶ 79].



ИНФОРМАЦИИ

За некои опции може да е потребен дополнителен простор за сервис. Видете го упатството за инсталирање за користената опција пред инсталирањето.

16.2 Монтирање на внатрешната единица


16.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица



ИНФОРМАЦИИ



Опционална опрема. Кога монтирате опционална опрема, исто така прочитајте го упатството за инсталирање на опционалната опрема. Во зависност од состојбата на самото место, може да биде полесно прво да се инсталира опционалната опрема.

- **Јачина на таван.** Проверете дали таванот е доволно силен да ја издржи тежината на единицата. Ако постои ризик, зацврстете го таванот пред да ја инсталирате единицата.
 - За постоечки тавани, користете држачи.
 - За нови тавани, користете вметнати прицврстувачи, вметнати анкери или други делови доставени на терен.



- a Плоча на таван
- b Анкер
- c Долга навртка со затегачки штаф
- d Спуштен таван
- e Шраф за прикачување


- **Шрафови за прикачување и единица.** Користете ги шрафовите за прикачување M8~M10 за инсталација. Прикачете го држачот за закачување на шрафот за прикачување. Цврсто затегнете го со користење на завртка и шајбна на горниот и долниот дел на држачот за закачување.



	A	B	C	D	E	F	E	H	J
FHA35+50	960	920	378	324	270	375	398	377	260
FHA60+71	1270	1230	533	479	425	530	553	532	415
FHA100~140	1590	1550	693	639	585	690	713	692	575

- A Димензија на единицата
- B Чекор на навој на шраф за прикачување
- a Отвор за излез на задна лева цевка за одвод
- b Локација на излез на задно вжичување
- c Отвор во ѕид за излез на заден цевковод (ø100 mm)
- d Положба на излез за вжичување на горен панел
- e Испуштање
- f1 Навртка (се набавува на лице место)
- f2 Двојна навртка (се набавува на лице место)
- h Држач за закачување
- g Шабна за држач за закачување (додаток)
- i Шраф за прикачување
- j Положба за поврзување на цевка за одвод на горен панел
- k Положба за поврзување на странична цевка за гас на горен панел
- l Положби за поврзување на странична цевка за течност на горен панел

- **Либела.** Користете либела за да се осигурате дека единицата е инсталирана хоризонтално. Ако е можно, инсталирајте ја единицата така да страната на цевката за одвод е малку закосена (максимум 1°)




- A Цевката за одвод е закосена надесно, или надесно и наназад
- B Цевката за одвод е закосена налево, или налево и наназад

**НАПОМЕНА**


НЕ инсталирајте ја единицата закосена на поинакви начини од наведените. **Можна последица:** Ако единицата е закосена спротивно од насоката на истекот на кондензат (подигната е страната на цевките за одвод), пловечкиот прекинувач може да не функционира правилно и да предизвика прелевање на водата.

Да ја отворите внатрешната единица

- **Извадете ја решетката за вшмукување.** Лизнете ги копчињата за прицврстување наназад (2 за класа 35+50, 3 за класа 60~140), широко отворете ја решетката за вшмукување и задржете го задното копче. Повлечете ја решетката за вшмукување нанапред за да ја извадите.




- a** Копче за прицврстување
- b** Решетка за вшмукување



- a** Задно копче


- **Извадете ги декоративните странични капаци (десен, лев).** Извадете го шрафот за прицврстување од двата странични капака, извлечете го декоративниот панел нанапред и извадете ги додатоките.



- a** Додатоци
- b** Шраф за прицврстување за странични капаци
- c** Декоративен страничен капак


Да ја намонтирате внатрешната единица

- 1 Отворете го перфорираниот отвор на влезот за вжичување позади или горе на единицата и поставете ја изолациската смола (додаток).



- a Изаолациска смола (додаток)
- b Перфориран отвор (за водење внатре од горе)
- c Перфориран отвор (за водење внатре од назад)

- 2 Извадете го држачот за закачување. Олабавете ги навртките за инсталирање (M8) на 2-та држача за закачување на двете страни (вкупно 4 места) на 10 mm. Извадете го шрафот за прицврстување (M5) од задниот држач за закачување и извлекете го држачот за закачување наназад во насока на стрелката за да го извадите.




- a Шраф за прицврстување на држач за закачување (M5)
- b Завртка за инсталација на држач за закачување (M8)
- c Држач за закачување
- d Внатрешна единица




ВНИМАНИЕ

НЕ вадете ја (млечно белата) лента од надворешноста на внатрешната единица. Вадењето на лентата може да предизвика струен удар или пожар.



- 3 Прицврстете го држачот за закачување на шрафовите за прикачување. "[16.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица](#)" [▶ 52].
- 4 Подигнете ја внатрешната единица и лизнете ја наназад. Зацврстете ја завртката за инсталација (M8) на држачот за закачување за привремено закачување. НЕ држете ја единицата за засилената плоча.



- a Држач за закачување
- b Завртка за инсталација на држач за закачување (M8)
- c Шраф за прицврстување на држач за закачување (M5)
- d Плоча за зацврстување

- 5 Инсталирајте ги шрафовите за прицврстување на држач за закачување (M5) на двете страни назад (вкупно 2 шрафа).
- 6 Целосно затегнете ги сите завртки за инсталација (M8) на држачот за закачување (вкупно 4 шрафа).
- 7 Уверете се дека единицата е рамна. Погледнете "[16.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица](#)" [▶ 52].


16.2.2 Упатства кога инсталирате цевка за одвод

Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да истекува. Ова вклучува:

- Општи упатства
- Поврзување на цевководот за одвод на внатрешната единица
- Проверување за истекувања на вода


Општи упатства

- **Должина на цевка.** Цевката за одвод нека биде што е можно пократка.
- **Големина на цевка.** Големината на цевката нека биде еднаква или поголема од онаа на цевката за поврзување (винилна цевка со 20 mm номинален дијаметар и 26 mm надворешен дијаметар).
- **Наклонетост.** Осигурете се дека наклонетоста на цевките за одвод надолу изнесува (најмалку 1/100) да се спречи заглавување на воздух во цевководот. Користете држачи за поставување како што е прикажано.



- а Држач за поставување
- ✓ Дозволено
- ✗ Не е дозволено

- **Кондензација.** Преземете мерки против кондензација. Изолирајте ги сите цевки за одвод во зградата.
- **Комбинирање цевки за одвод.** Може да комбинирате цевки за одвод. Осигурете се дека користите цевки за одвод и Т-спојки со соодветниот мерач за работниот капацитет на единицата.



а Т-спојка


Да го поврзете цевководот за одвод на внатрешната единица



НАПОМЕНА

Неправилно поврзување на цревето за одвод може да предизвика истекување и да го оштети просторот за инсталација и опкружувањето.

Цевка за одвод може да биде поврзана од следниве насоки:




- а Лева цевка за одвод
- б Задна лева цевка за одвод
- с Задна десна цевка за одвод

d Десна цевка за одвод


Задна лева или лева цевка за одвод

- 1 Извадете ја заштитната решетка (35+50 класа: 7 шрафа, 60+71 класа: 11 шрафа, 100+125+140 класа: 10 шрафа).



- a** Шраф за прицврстување за заштитна решетка
- b** Заштитна решетка


- 2 Извадете го капачето од одводниот канал и извадете го изолацискиот материјал од левата страна и нанесете го на десната страна. Уверете се дека одводниот канал е целосно притиснат за да се избегне истекување вода.
- 3 Извадете го перфорираниот дел.



- a** Заден лев перфориран дел (лим)
- b** Задна лева цевка за одвод
- c** Кит или изолација (се набавува на лице место)
- d** Лева цевка за одвод
- e** Лев перфориран дел на декоративниот страничен панел

Задна десна цевка за одвод


- 1 Извадете го затвораот на отворот на задна цевка за одвод и и засечете ги отворите за цевка. Кога ги засекувате отворите, осигурете се дека сте го избегнале делот со копче на затвораот.



- a** Задна десна цевка за одвод
- b** Затворач на отвор за задна цевка на цевковод


Десна цевка за одвод

- 1 Извадете ја плочата за зацврстување од десната страна и вратете го назад шрафот на првобитното место на внатрешната единица.
- 2 Извадете го правоаголниот дел од декоративниот страничен панел (кога инсталирате само цевка за одвод на десната страна, извадете го само округлиот дел).



- a Округол дел
- b Правоаголен дел на декоративниот страничен панел
- c Декоративен страничен панел
- d Шраф
- e Плоча за зацврстување
- f Десна цевка за одвод

Поврзување на цевка за одвод




- a Поврзување на цевка за одвод (прикачена на единицата)
- b Црево за одвод (додаток)
- c Метална стегалка (додаток)
- d Голема подлога за заптивање (додаток)
- e Цевковод за одвод (се набавува на лице место)
- f Затегнат дел на метална стегалка
- A Во случај на виткање на крајот на металната стегалка
- B Во случај на завиткување на крајот на металната стегалка со винилна лента

- 1 Притиснете го црево за одвод колку е можно повеќе врз поврзувањето за цевка за одвод.
- 2 Затегнете ја металната стегалка на основата на одводниот канал. Завиткајте го крајот на металната стега со винилна лента или свиткајте го крајот навнатре да избегнете оштетување на подлогата за заптивање.
- 3 Проверете за истекувања на вода (видете "[Да проверите за истекувања на вода](#)" [► 58]).
- 4 Намотајте ја големата подлога за заптивање (=изолација) околу металната стегалка и одводното црево и фиксирајте ја со ленти за организирање. Почнете да врзвате од затегнатиот дел на металната стегалка така да крајот на металната стегалка биде завиткан двапати.
- 5 Поврзете го цевководот за одвод на одводното црево.

Да проверите за истекувања на вода

Осигурете се дека единицата е рамна во согласност со упатствата во "[16.2.1 Упатства кога се инсталира внатрешната единица](#)" [► 52]. Постепено

истурајте околу 1 l вода низ отворот за испуштање воздух и проверувајте за истекување.



- a** Излез за воздух
- b** Пластичен сад за вода со должина на цевка ≥ 100 mm

17 Инсталирање на цевковод

Во ова поглавје

17.1	Подготвување цевковод за разладно средство	60
17.1.1	Барања за цевковод за разладно средство	60
17.1.2	Изолација на цевките со разладно средство	61
17.2	Поврзување на цевководот со разладно средство	61
17.2.1	За поврзување на цевководот за разладно средство	61
17.2.2	Мерки на претпазливост при поврзување на цевководот за разладно средство	62
17.2.3	Упатства при поврзување на цевководот за разладно средство	63
17.2.4	Упатства за свиткување цевка	63
17.2.5	За да направите конус на крајот на цевката	64
17.2.6	Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица	64

17.1 Подготвување цевковод за разладно средство

17.1.1 Барања за цевковод за разладно средство



ВНИМАНИЕ

Цевководот со разладно средство MOPA да е инсталиран според упатствата дадени во "17 Инсталирање на цевковод" [▶ 60]. Може да се користат само механички спојки (пр. залемени + конусни врски) кои се во сообразност со најновата верзија на ISO14903.



НАПОМЕНА

Цевководот и другите делови под притисок треба да бидат соодветни за разладното средство. Користете бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина за цевковод за разладно средство.



ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во "2 Општи безбедносни предупредувања" [▶ 7].

- Туѓите материјали внатре во цевките (вклучувајќи масла за производство) мора да се $\leq 30 \text{ mg}/10 \text{ m}$.

Дијаметар на цевковод за разладно средство

За поврзување на цевки на внатрешната единица, користете ги следните дијаметри на цевки:

Класа	Надворешен дијаметар на цевка (mm)	
	Цевка за течност	Цевка за гас
35	Ø6,4	Ø9,5
50+60	Ø6,4	Ø12,7
71~140	Ø9,5	Ø15,9

Материјал на цевковод за разладно средство

Материјал на цевките

Бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина

Конусни поврзувања

Користете само кален материјал.

Степен на темперирање и дебелина на цевки

Надворешен дијаметар (\varnothing)	Степен на темперирање	Дебелина (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Калено (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")			

^(a) Во зависност од применливата легислатива и максималниот работен притисок на единицата (видете "PS High" на плочката со име на единицата), може да е потребна поголема дебелина на цевки.

17.1.2 Изолација на цевките со разладно средство

- Користете полиетиленска пена како изолациски материјал:
 - со стапка на пренос на топлина помеѓу 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
 - со отпорност на топлина од најмалку 120°C
- Дебелина на изолација:

Надворешен дијаметар на цевка (\varnothing_p)	Внатрешен дијаметар на изолација (\varnothing_i)	Дебелина на изолација (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	12~15 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm
15,9 mm (5/8")	17~20 mm	≥13 mm



Ако температурата е повисока од 30°C и влажноста е повисока од RH 80%, дебелината на изолациските материјали треба да е најмалку 20 mm за да се спречи кондензација на површината на изолацијата.

17.2 Поврзување на цевководот со разладно средство**17.2.1 За поврзување на цевководот за разладно средство****Пред поврзување на цевководот за разладно средство**

Уверете се дека надворешната и внатрешната единица се монтирани.

Типичен работен тек

Поврзувањето на цевководот за разладно средство вклучува:

- Поврзување на цевководот за разладно средство со внатрешната единица
- Поврзување на цевководот за разладно средство со надворешната единица
- Изолирање на цевководот за разладно средство

- Имајте ги на ум упатствата за:
 - Свиткување цевка
 - Проширување на краевите на цевка
 - Користење вентили за запирање

17.2.2 Мерки на претпазливост при поврзување на цевководот за разладно средство



ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во следниве поглавја:

- "2 Општи безбедносни предупредувања" [▶ 7]
- "17.1 Подготвување цевковод за разладно средство" [▶ 60]



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



НАПОМЕНА



- НЕ користете минерално масло на конусниот дел.
- НИКОГАШ не инсталирајте сушач во оваа единица за да се гарантира нејзиниот работен век. Материјалот за сушење може да го разложи и оштети системот.
- Користете конусна навртка фиксирана за главната единица.
- За да спречите истекување гас, нанесете разладно масло само на внатрешната страна на конусот. Користете разладно масло за R32/R410A.
- НЕ користете ги повторно спојките.



НАПОМЕНА

Преземете ги следниве мерки на претпазливост за конкретниот цевковод за разладно средство:

- Избегнувајте сè освен назначеното разладно средство да се измеша во циклусот на разладно средство (пр. воздух).
- Користете само R32 или R410A кога додавате разладно средство. Погледнете ги спецификациите за надворешната единица за типот на разладно средство кое ќе се користи.
- Користете само алатки за инсталација (пр. комплет повеќенаменски мерачи) кои исклучиво се користат за инсталации со R32 или R410A за да го издржат притисокот и да спречат туѓи материјали (пр. минерални масла и влага) да се измешаат во системот.
- Инсталирајте го цевководот така да конусот НЕ биде изложен на механичко напрегање.
- НЕ оставајте цевки без надзор на местото. Ако инсталирањето НЕ се изврши за 1 ден, заштитете го цевководот како што е опишано во следнава табела да спречите нечистотија, течност или прашина да навлезе во цевководот.
- Бидете внимателни кога вметнувате бакарни цевки низ сидови (видете слика подолу).



Единица	Период на инсталација	Начин на заштита
Надворешна единица	>1 месец	Прицврстете ја цевката
	<1 месец	Прицврстете ја или залепете ја цевката
Внатрешна единица	Без оглед на периодот	

**НАПОМЕНА**

НЕ отворајте го вентилот за запирање на разладното средство пред да го проверите цевководот за разладно средство. Кога треба да наполните дополнително разладно средство се препорачува да го отворите вентилот за запирање на разладното средство по полнењето.


17.2.3 Упатства при поврзување на цевководот за разладно средство

Земете ги во предвид следните упатства кога ги поврзувате цевките:

- Подмачкајте ја внатрешната површина на конусот или со масло или со масло на естер кога поврзувате конусна навртка. Затегнете 3 или 4 вртења со рака, пред цврсто да затегнете.



- СЕКОГАШ користете 2 клуча заедно кога олабавувате конусна навртка.
- СЕКОГАШ користете француски клуч и моментен клуч заедно за да ја затегнете конусната навртка кога го поврзувате цевководот. Ова е за да се спречи кршење на навртката и истекувања.



- a Моментен клуч
- b Француски клуч
- c Споен цевковод
- d Конусна навртка

Големина на цевковод (mm)	Момент на затегање (N•m)	Димензии на конус (A) (mm)	Форма на конус (mm)
∅6,4	15~17	8,7~9,1	
∅9,5	33~39	12,8~13,2	
∅12,7	50~60	16,2~16,6	
∅15,9	62~75	19,3~19,7	

17.2.4 Упатства за свиткување цевка

Користете свиткувач на цевка за виткање. Сите свиткувања на цевка треба да бидат најнежни можни (радиусот на виткање треба да биде 30~40 mm или поголем).


17.2.5 За да направите конус на крајот на цевката



ВНИМАНИЕ

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.

- 1 Исечете го крајот на цевката со секач за цевка.
- 2 Отстранете ги острите завршетоци со површината на засекот свртена надолу за парченцата да НЕ влезат во цевката.




- a Сечете точно под прави агли.
- b Отстранете ги нерамнините.

- 3 Отстранете ја конусната навртка од вентилот за запирање и ставете ја конусната навртка на цевката.
- 4 Проширете го крајот на цевката. Поставете ја точно на положбата како што е прикажано на следната слика.



	Алатка за проширување за R32 (тип на спојка)	Класичен алат за проширување	
		Тип на спојка (Ridgid-тип)	Тип на крилеста навртка (Imperial-тип)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0 mm

- 5 Проверете дали проширувањето е правилно направено.



- a Внатрешната површина на проширувањето МОРА да биде беспрекорна.
- b Крајот на цевката МОРА да биде рамномерно проширен во совршен круг.
- c Уверете се дека конусната навртка е поставена.

17.2.6 Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица



ВНИМАНИЕ


Инсталирајте ги цевките или компонентите за разладно средство во положба каде е неверојатно дека истите може да бидат изложени на некоја супстанција која може да ги кородира состојките кои содржат разладно средство, освен ако компонентите се конструирани од материјали кои по своите својства се отпорни на корозија или се соодветно заштитени против корозија.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство R32 (ако е применливо) во оваа единица е слабо запаливо. Погледнете ги спецификациите за надворешната единица за типот на разладно средство кое ќе се користи.


Цевка за разладно средство може да биде поврзана од следниве насоки:



- a** Задна десна цевка
- b** Десен цевковод
- c** Горен цевковод


Задна десна цевка

- 1** Извадете го затвораот на отворот на задна цевка за одвод и и засечете ги отворите за цевка. Кога ги засекувате отворите, осигурете се дека сте го избегнале делот со копче на затвораот.



- a** Задна цевка за разладно средство
- b** Затворац на отвор за задна цевка на цевковод

- 2** Внесете ги цевките набавени на лице место низ засечените отвори.
- 3** Откако сте завршиле со цевките за одвод и разладно средство, вратете го назад капакот на приклучокот за цевки. Внесете ги сите кабли низ стегата на капакот на приклучокот за цевки и прицврстете.



- a** Стега на капакот на приклучокот за цевки
- b** Кабли


Нагорен цевковод



ИНФОРМАЦИИ

Комплет за поврзување цевки во L-форма (опционален додаток) е потребен.


- 1 Извадете го горниот капак на приклучокот за цевки и засечете ги отворите за цевковод. Кога ги засекувате отворите, осигурете се дека сте го избегнале делот со копче на затвораот. Користете комплет за поврзување цевки во L-форма (опционален додаток) за цевководот. Внесете ги цевките низ засечените отвори.



- a Нагорен цевковод за разладно средство
- b Горен капак на приклучокот за цевки


Десен цевковод

- 1 Извадете ја плочата за зацврстување на десната страна и вратете го назад шрафот на првобитното место на внатрешната единица.
- 2 Извадете го декоративниот страничен панел.
- 3 Извадете го правоаголниот дел на декоративниот страничен панел.



- a Округол дел
- b Правоаголен дел на декоративниот страничен панел
- c Декоративен страничен панел
- d Шраф
- e Плоча за зацврстување
- f Десен цевковод за разладно средство


- 4 Откако сте завршиле со цевките за одвод и разладно средство, вратете ги назад плочата за зацврстување (опционален чекор) и декоративниот страничен панел.



- a Шраф
- b Плоча за зацврстување
- c Декоративен страничен панел

- **Должина на цевка.** Цевките за разладно средство нека бидат што е можно пократки.

- **Конусни поврзувања.** Поврзете ги цевките за разладно средство со единицата со користење конусни поврзувања.
- **Изолација.** Изолирајте го цевководот за разладно средство на внатрешната единица како што следи:



A Цевка за гас
B Цевка за течност

a Изолациски материјал (се набавува на лице место)
b Лента за организирање (додаток)
c Делови за изолација: Големи (цевка за гас), мали (цевка за течност) (додаток)
d Конусна навртка (прикачена на единицата)
e Поврзување на цевка за разладно средство (прикачено на единицата)
f Единица
g Мала подлога за заптивање (додаток)

- 1 Завртете ги нагоре споевите на деловите за изолација.
- 2 Прикачете ги на основата на единицата.
- 3 Затегнете ја лентата за организирање на деловите за изолација.
- 4 Завиткајте ја подлогата за заптивање од основата на единицата до врвот на конусната навртка.



НАПОМЕНА

Уверете се дека сте ги изолирале сите цевки за разладно средство. Која било изложена цевка може да предизвика кондензација.

18 Електрична инсталација

Во ова поглавје

18.1	За поврзување на електричното вжичување	68
18.1.1	Мерки на претпазливост при поврзување на електрично вжичување	68
18.1.2	Упатства при поврзување на електрично вжичување	69
18.1.3	Спецификации на компоненти за стандардно вжичување	71
18.2	Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица	71

18.1 За поврзување на електричното вжичување

Типичен работен тек

Поврзувањето на електричното вжичување обично се состои од следниве фази:

- 1 Уверете се дека системот за снабдување со електрична енергија е усогласен со електричните спецификации на единиците.
- 2 Поврзување на електричното вжичување со надворешната единица.
- 3 Поврзување на електричното вжичување со внатрешната единица.
- 4 Поврзување на напојувањето со електрична енергија.

18.1.1 Мерки на претпазливост при поврзување на електрично вжичување



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националната регулатива за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте ги мерките на претпазливост и барањата во "2 Општи безбедносни предупредувања" [▶ 7].



ИНФОРМАЦИИ

Исто така прочитајте "18.1.3 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување" [▶ 71].

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струјни удари.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена нанапред, бидејќи оваа единица е опремена со инвертер. Кондензаторот со фаза поместена нанапред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.


18.1.2 Упатства при поврзување на електрично вжичување

**НАПОМЕНА**


Препорачуваме користење цврсти (еднојадрени) жици. Ако се користат испреплетени жици, малку насукајте ги жичките за да го консолидирате крајот на спроводникот или за директно користење во стегата на терминалот или ставање во округол порабен терминал.

За подготвување испреплетена проводничка жица за инсталација**Начин 1: Намотување на проводник**

- 1 Излупете ја изолацијата (20 mm) од жиците.
- 2 Малку намотајте го крајот на спроводникот да креирате "налик на цврста" врска.

**Начин 2: Користење округол порабен терминал (препорачано)**

- 1 Излупете ја изолацијата од жиците и нежно свиткајте го крајот на секоја жица.
- 2 Инсталирајте округол порабен терминал на крајот на жицата. Ставете го округлиот порабен терминал на жицата до покриениот дел и затегнете го терминалот со соодветната алатка.




Користете ги следните начини за инсталирање жици:

Тип на жица	Начин на инсталација
Жица со едно јадро Или Испреплетена проводничка жица намотана во "цврсто" поврзување	<p>a Свиткана жица (со едно јадро или намотана испреплетена проводничка жица) b Шраф c Рамна шајбна</p>
Испреплетена проводничка жица со округол поробен терминал	<p>a Терминал b Шраф c Рамна шајбна ✓ Дозволено ✗ НЕ е дозволено</p>

Моменти на затегање

Вжичување	Големина на шраф	Момент на затегање (N•m)
Кабел за меѓусебно поврзување (внатре↔надвор)	M4	1,33~1,61
Кабел на кориснички интерфејс	M3.5	0,79~0,97

- Жицата за заземјување помеѓу држачот за жица и терминалот мора да биде подолга од другите жици.



18.1.3 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување

Компонента	Спецификација
Кабел за меѓусебно поврзување (внатре↔надвор)	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 4-јадрен кабел Минимална големина 2,5 mm ²
Кабел на кориснички интерфејс	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 2-јадрен кабел Минимална големина 0,75 mm ² Максимална должина 500 m

18.2 Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ продолжувајте го снабдувањето со електрична енергија или кабелот за меѓусебно поврзување со користење на жичени конектори, стеги за поврзување жици, лепени жици, продолжни кабли.

Тие може да предизвикаат прегревање, струен удар или пожар.

**НАПОМЕНА**


- Следете го дијаграмот за вжичување (испорачан со единицата, сместен внатре во капакот за сервисирање).
- За упатства како да поврзете опционална опрема, погледнете го упатството за инсталирање доставено со опционалната опрема.
- Уверете се дека електричното вжичување НЕ го спречува правилното повторно враќање на капакот за сервисирање.

Важно е снабдувањето со напојување и интерконекциското вжичување да се чуваат одделени едно од друго. Со цел да се избегне каква било електрична интерференција растојанието помеѓу двете вжичувања треба СЕКОГАШ да биде најмалку 50 mm.

**НАПОМЕНА**


Осигурете се дека електричниот вод и каблите за интерконекција се одделени едни од други. Интерконекциското вжичување и вжичувањето за електрично напојување може да се вкрстат, но НЕ може да одат паралелно.

- 1 Извадете го капакот за сервисирање.
- 2 Отворете го перфорираниот отвор и поставете ја изолациската смола (додаток). Погледнете во: "[Да ја намонтирате внатрешната единица](#)" [▶ 54].



- a Жица за снабдување со електрична енергија
- b Изолациска смола (додаток)
- c Материјал за заптивање на процепи околу цевки и кабли (додаток)
- d Кабел за кориснички интерфејс и кабел за поврзување

- 3 Инсталирајте ги 2 опреми за вжичување со шрафови за опрема за вжичување (додаток).
- 4 **Кабел на кориснички интерфејс:** Вметнете го кабелот низ големиот засечен отвор и поврзете го со неговиот терминален блок (симболи P1, P2).). Зацврстете го кабелот со лентата за организирање на опремата за вжичување.
- 5 **Кабел за меѓусебно поврзување** (внатре↔надвор): Вметнете го кабелот низ малиот засечен отвор, поврзете го со терминалниот блок (осигурете се дека броевите 1~3 се совпаѓаат со броевите на надворешната единица) и поврзете го заземјувањето. Зацврстете го кабелот со лентата за организирање на опремата за вжичување.




- a Контролна кутија
- b Шраф на капак за сервисирање
- c Печатена плоча
- d Капак за сервисирање
- e Етикета за дијаграм за вжичување
- f Жица за снабдување со електрична енергија
- g Мал засечен отвор
- h Кабел на кориснички интерфејс
- i Заден цевковод
- j Голем засечен отвор
- k Поврзување на кабел за кориснички интерфејс
- l Поврзување на кабел за снабдување со електрична енергија
- m Опрема за вжичување прицврстена со шраф (додаток)
- n Лента за организирање (додаток)

- 6 Затворете ги сите процепи со материјал за заптивање (додаток) за да спречите мали животни да влезат во системот.
- 7 Вратете го капакот за сервисирање.

Пример за вжичување на целосен систем


За вжичувањето на надворешните единици, погледнете го упатството за инсталирање прикачено на надворешните единици.

Тип на спарување: 1 далечински управувач контролира 1 внатрешна единица (стандардно)



- a Снабдување со електрична енергија
- b Уред за диференцијална струја
- c Надворешна единица
- d Внатрешна единица
- e Кориснички интерфејс

Систем на истовремено работење: 1 кориснички интерфејс контролира до 4 внатрешни единици во 1 парен систем (сите внатрешни единици работат подеднакво)




- a Снабдување со електрична енергија
- b Уред за диференцијална струја
- c Надворешна единица
- d1 Внатрешна единица (главна)
- d2 Внатрешна единица (помошна)
- e Кориснички интерфејс

Поврзете го далечинскиот управувач само на главната внатрешна единица. Отчитувањето на собната температура од страна на термисторот е ефективно само за внатрешната единица која е поврзана на корисничкиот интерфејс.

Погледнете "[21.1 Теренско поставување](#)" [► 79] за следни чекори:

- Број на поврзани внатрешни единици како систем на истовремено работење
- Индивидуални поставки на системи со истовремено работење


Контрола на група: 1 кориснички интерфејс контролира до 4 системи (сите внатрешни единици работат според корисничкиот интерфејс)



- a Снабдување со електрична енергија
- b Уред за диференцијална струја
- c Надворешна единица
- d1 Внатрешна единица (главна)
- d2 Внатрешна единица (помошна)
- e Кориснички интерфејс

- Може да контролирате до 16 единици со 1 далечински управувач (комбинација на симултано работење и контрола на група)
- Сите внатрешни единици работат според корисничкиот интерфејс
- Отчитувањето на собната температура од страна на термисторот е ефективно само за внатрешната единица која е поврзана на корисничкиот интерфејс.

Контрола со 2 кориснички интерфејса: 2 кориснички интерфејса контролираат 1 внатрешна единица



- a Снабдување со електрична енергија
- b Уред за диференцијална струја
- c Надворешна единица
- d Внатрешна единица
- e1 Кориснички интерфејс (главен)
- e2 Кориснички интерфејс (пом)



ИНФОРМАЦИИ

Кога користите 2 кориснички интерфејси, едниот мора да биде поставен на "ГЛАВЕН" а другиот на "ПОМ". За поставување, погледнете го упатството за инсталирање на поврзаниот кориснички интерфејс.

19 Завршување на инсталирањето на внатрешната единица



НАПОМЕНА

Блокирајте какви било процепи околу цевки и кабли со материјал за заптивање (додаток) да избегнете прав да навлезе во внатрешната единица.


19.1 Да ја монтирате решетката за вшмукување и декоративниот страничен панел

- 1 Цврсто монтирајте по спротивниот редослед. Погледнете "[Да ја отворите внатрешната единица](#)" [► 54].
- 2 Кога ја инсталирате решетката за вшмукување, прикачете го затегачот на решетката за вшмукување на кука на внатрешната единица.



ИНФОРМАЦИИ

Кога ја затворите решетката за вшмукување, осигурете се дека затегачите на решетката за вшмукување не се никаде приклезтени.



- a Округол отвор
- b Кука
- c Затегач
- d Внатрешна единица
- e Решетка за вшмукување
- f Отвор во форма на крст

20 Пуштање во погон



НАПОМЕНА

Општа листа за проверка при пуштање во погон. Веднаш до упатствата за пуштање во погон во ова поглавје, исто така е достапна општа листа за проверка при пуштање во погон на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Општата листа за проверка при пуштање во погон е комплементарна со упатствата во ова поглавје и може да се користи како водич и образец за известување при пуштање во погон и предавањето на корисникот.

Во ова поглавје

20.1	Преглед: Пуштање во погон	76
20.2	Мерки на претпазливост кога се пушта во погон	76
20.3	Листа за проверка при пуштање во погон	77
20.4	Да извршите пробно вклучување.....	77

20.1 Преглед: Пуштање во погон

Ова поглавје опишува што треба да направите и да знаете за да го пуштате системот во погон откако ќе биде инсталиран.

Типичен работен тек

Пуштањето во погон обично се состои од следниве фази:

- 1 Штиклирање на "Листа за проверка пред пуштање во погон".
- 2 Извршување на пробно работење за системот.

20.2 Мерки на претпазливост кога се пушта во погон



НАПОМЕНА

Пред да го стартувате системот, единицата **МОРА** да биде најмалку 6 часа приклучена во струја за да избегнете дефект на компресорот при стартувањето.



НАПОМЕНА

СЕКОГАШ работете со единицата со термистори и/или сензори/прекинувачи за притисок. Доколку НЕ работите така, може да дојде до палење на компресорот.



НАПОМЕНА

СЕКОГАШ завршете ги цевките за разладно средство на единицата пред да ја пуштите во погон. Доколку НЕ направите така, компресорот ќе се расипе.



НАПОМЕНА

Режим на операција ладење. Извршете пробно вклучување во режим на операција ладење, така да неуспешното отворање на вентилите за запирање да може да се открие. Дури и ако корисничкиот интерфејс е поставен на режим на операција греење, единицата ќе работи во режим на операција ладење во тек на 2-3 минути (иако корисничкиот интерфејс ќе ја прикажува иконата за греење), а потоа автоматски ќе се префрли на режим на операција греење.

**ИНФОРМАЦИИ**

Во текот на првиот период на работење на единицата, потребната моќност може да биде повисока отколку што е наведено на плочката со име на единицата. Овој феномен е предизвикан од компресорот на кој му е потребно постојано време на работење од 50 часа пред да достигне хармонично работење и стабилна потрошувачка на енергија.

20.3 Листа за проверка при пуштање во погон

- 1 По инсталирањето на единицата, проверете ги ставките наведени подолу.
- 2 Затворете ја единицата.
- 3 Вклучете ја единицата.

<input type="checkbox"/>	Ги прочитавте целосните упатства за инсталација и работење опишани во референтното упатство за инсталатер и корисник .
<input type="checkbox"/>	Внатрешната единица е правилно монтирана.
<input type="checkbox"/>	Надворешната единица е правилно монтирана.
<input type="checkbox"/>	Цевката за истекување е соодветно инсталирана и изолирана и истекувањето се одвива непречено. Проверете за истекувања на вода. Можна последица: кондензираната вода може да капе.
<input type="checkbox"/>	Цевките за разладно средство (гас и течност) се инсталирани правилно и топлински се изолирани.
<input type="checkbox"/>	НЕМА истекувања на разладно средство.
<input type="checkbox"/>	НЕМА фази што недостасуваат или обратни фази.
<input type="checkbox"/>	Системот е правилно заземјен и земјените терминали се зацврстени.
<input type="checkbox"/>	Осигурувачите или локално инсталираните уреди за заштита се инсталирани според овој документ и НЕ се заобиколени.
<input type="checkbox"/>	Напонот за снабдување со електрична енергија одговара на напонот на идентификациската ознака на единицата.
<input type="checkbox"/>	НЕМА лабави поврзувања или оштетени електрични компоненти во кутијата со осигурувачи.
<input type="checkbox"/>	НЕМА оштетени компоненти или сплескани цевки во внатрешноста на внатрешната и надворешната единица.
<input type="checkbox"/>	Вентилите за запирање (гас или течност) на надворешната единица се целосно отворени.

20.4 Да извршите пробно вклучување

**ИНФОРМАЦИИ**

- Извршете пробно вклучување според упатствата во прирачникот на поврзаниот кориснички интерфејс.
- Пробното вклучување е завршено само ако нема шифра за дефект прикажана на корисничкиот интерфејс.
- Видете го упатството за сервисирање за целосната листа на шифри за грешка и деталното упатство за решавање грешки за секоја грешка.



НАПОМЕНА

НЕ прекинувајте го пробното вклучување.

21 Конфигурација

21.1 Теренско поставување

Направете ги следниве теренски поставувања за да соодветствуваат со поставувањето на конкретната инсталација и со потребите на корисникот:

- Адреса на безжичен далечински управувач (ако е применливо)
- Висина на таван
- Стапка на проток на воздух кога контролата на термостатот е ИСКЛУЧЕНА
- Време да го исчистите филтерот за воздух
- Број на поврзани внатрешни единици како систем на истовремено работење
- Индивидуални поставки на системи со истовремено работење
- Компјутеризирана контрола (операција присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ и ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ)



ИНФОРМАЦИИ

- Поврзувањето на опционални додатоци на внатрешната единица може да предизвика промени кај некои теренски поставки. За повеќе информации, погледнете го упатството за инсталирање на опционалниот додаток.
- Следните поставки се применливи само кога го користите корисничкиот интерфејс BRC1H52*. Кога користите некој друг кориснички интерфејс, погледнете го упатството за инсталирање или сервисното упатство за корисничкиот интерфејс.

Поставување: Адреса на безжичен далечински управувач (ако е применливо)

Кога користите безжичен далечински управувач, поставете ја адресата за безжичен далечински управувач. Погледнете го упатството за инсталирање на поврзаниот безжичен далечински управувач.

Поставување: Висина на таван

Ова поставување мора да соодветствува со конкретното растојание до подот и класата на капацитет.

Ако растојанието до подот е (m)		Тогаш ⁽¹⁾		
FHA35~71	FHA100~140	M	C1/SW	C2/—
≤2,7	≤3,8	13 (23)	0	01
2,7<x≤3,5	3,8<x≤4,3			02

Поставување: Стапка на проток на воздух кога контролата на термостатот е ИСКЛУЧЕНА

Оваа поставка мора да соодветствува со потребите на корисникот. Ја одредува брзината на вентилаторот на внатрешната единица во текот на состојбата ИСКЛУЧЕН термостат.

- 1 Ако сте го поставиле вентилаторот да работи, поставете ја брзината на проток на воздух:

⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- **M**: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- **SW**: Поставување број / **C1**: Број на прва шифра
- **—**: Број на вредност / **C2**: Број на втора шифра
- **■**: Стандардно

	Ако сакате		Тогаш ⁽¹⁾		
	Надворешна единица		M	C1/SW	C2/—
	Општо	2MX/3MX/ 4MX/5MX			
За време на операција ладење	LL ⁽²⁾		12 (22)	6	01
	Поставено количество ⁽²⁾				02
	ИСКЛУЧЕНО				03
	Мониторинг 1 ⁽²⁾				04
	Мониторинг 2 ⁽²⁾				05
За време на операција греење	LL ⁽²⁾	Мониторинг 1 ⁽²⁾	12 (22)	3	01
	Поставено количество ⁽²⁾	Мониторинг 2 ⁽²⁾			02
	ИСКЛУЧЕНО				03
	Мониторинг 1 ⁽²⁾				04
	Мониторинг 3 ⁽²⁾				05

Поставување: Време да го исчистите филтерот за воздух

Оваа поставка мора да соодветствува со загаденоста на воздухот во просторијата. Таа го одредува интервалот при кој се прикажува известувањето "Време да се исчисти филтер" на корисничкиот интерфејс.

Ако сакате интервал од... (загаденост на воздух)	Тогаш ⁽¹⁾		
	M	C1/SW	C2/—
±2500 h (слаба)	10 (20)	0	01
±1250 h (тешка)			02
Известување ВКЛУЧЕНО		3	01
Известување ИСКЛУЧЕНО			02

Поставување: Број на поврзани внатрешни единици како систем на истовремено работење



ИНФОРМАЦИИ

Пар/Удвоено/Тројно/Удвоено двојно - нема потреба повеќе да се поставува. Надворешната единица може автоматски да ја открие оваа поставка.

За режим на систем со истовремено работење направете го следново теренско поставување:

⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- **M**: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- **SW**: Поставување број / **C1**: Број на прва шифра
- **—**: Број на вредност / **C2**: Број на втора шифра
- **■**: Стандардно

⁽²⁾ Брзина на вентилатор:

- **LL**: Ниска брзина на вентилатор (поставена за време на ИСКЛУЧЕН термостат)
- **L**: Ниска брзина на вентилатор (поставена од корисничкиот интерфејс)
- **Поставено количество**: Брзината на вентилаторот соодветствува на брзината што ја поставил корисникот користејќи го копчето за брзина на вентилатор на корисничкиот интерфејс.
- **Мониторинг 1, 2, 3**: Вентилаторот е ИСКЛУЧЕН, но работи кратко време секои 6 минути за да ја одреди собната температура со **LL** (Мониторинг 1), **Поставено количество** (Мониторинг 2) или **L** (Мониторинг 3).

Ако режимот на системот е...	Тогаш ⁽¹⁾		
	М	С1/SW	С2/—
Спери (1 единица)	11 (21)	0	01
Двојни (2 единици)			02
Тројни (3 единици)			03
Дупли двојни (4 единици)			04

Кога се користи во режим на систем со **истовремено работење** погледнете го делот "поединечно поставување систем со истовремено работење" за издвоено да ги поставите главните и помошните единици.

Поставување: Индивидуално поставување на систем со истовремено работење

Извршете ја следната постапка кога издвоено ги поставувате главната и помошната единица.

1 Сменете поставка:

Ако сакате...	Тогаш ⁽¹⁾		
	М	С1/SW	С2/—
Унифицирано поставување	11 (21)	1	01
Индивидуално поставување			02

- Извршете теренско поставување за главната единица.
- Исклучете го електричното напојување.
- Одделете го корисничкиот интерфејс од главната единица и поврзете го со помошната единица.
- Вклучете го прекинувачот за напојување со електрична енергија и поставете индивидуално поставување на 11(21)-1-02.
- Извршете теренско поставување за помошната единица.
- Исклучете го напојувањето со електрична енергија.
- Ако има повеќе од една помошна единица, повторете го поставувањето за секоја.
- Одделете го корисничкиот интерфејс од помошната единица и повторно поврзете го со главната единица.



ИНФОРМАЦИИ

- НЕ мора повторно да го вжичувате корисничкиот интерфејс од главната единица ако се користи опционален кориснички интерфејс за помошната единица. Сепак, извадете ги прикачените жици на корисничкиот интерфејс од главната единица.
- Откако е поставена помошната единица, повторно поврзете го корисничкиот интерфејс со главната единица.
- Системот не функционира правилно кога два или повеќе кориснички интерфејси се закачени во режим на систем со истовремено работење.


⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- **М**: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- **SW**: Поставување број / **С1**: Број на прва шифра
- **—**: Број на вредност / **С2**: Број на втора шифра
- **■**: Стандардно

Поставување: Компјутеризирана контрола (операција присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ и ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ)

Спецификации за жица и како да извршите вжичување

Поврзете влез од надвор со терминалите T1 и T2 од терминалниот блок за кориснички интерфејс (нема поларитет).



а Влез А

Спецификација за жица	
Спецификација за жица	Обложена винилна жица или кабел (2 жици)
Зазор	0,75~1,25 mm ²
Надворешен терминал	Контакт што може да го обезбеди минималното применливо оптоварување од 15 V DC, 10 mA.

Активација

Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ	Операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ	Внес од заштитен уред
Внесот ВКЛУЧЕНО ја запира операцијата (невозможно со кориснички интерфејс)	Внес ИСКЛУЧЕНО → ВКЛУЧЕНО: Ја ВКЛУЧУВА единицата	Внесот ВКЛУЧЕНО овозможува контрола со корисничкиот интерфејс
Внесот ИСКЛУЧЕНО овозможува контрола со корисничкиот интерфејс	Внес ВКЛУЧЕНО → ИСКЛУЧЕНО: Ја ИСКЛУЧУВА единицата	Внесот ИСКЛУЧЕНО го запира работењето: Се активира А0 шифра за грешка

Како да изберете ОПЕРАЦИЈА ПРИСИЛНО ИСКЛУЧУВАЊЕ и ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ

- 1 Вклучете го напојувањето, а потоа користете го корисничкиот интерфејс да изберете операција.
- 2 Сменете поставка:

Ако сакате...	Тораш ⁽¹⁾		
	М	С1/SW	С2/—
Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ	12 (22)	1	01
Операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ			02
Внес од заштитен уред			03

⁽¹⁾ Теренските поставувања се дефинирани како што следи:

- **М**: Број на режим – **Прв број**: за група единици – **Број помеѓу загради**: за индивидуална единица
- **SW**: Поставување број / **С1**: Број на прва шифра
- **—**: Број на вредност / **С2**: Број на втора шифра
- **■**: Стандардно

22 Предавање на корисникот

Откако пробното работење е завршена и единицата работи правилно, проверете дали следново е јасно за корисникот:

- Погрижете се дека корисникот ја има отпечатената документација и побарајт од него/неа да ја задржи за идна референција. Информирајте го корисникот дека тој/таа може да ја најде комплетната документација на URL претходно спомената во овој прирачник.
- Објаснете му на корисникот како правилно да работи со системот и што да прави во случај на проблеми.
- Покажете му на корисникот што да прави за одржување на единицата.

23 Решавање проблеми

23.1 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка

Ако кај единицата настане проблем, корисничкиот интерфејс ја прикажува шифрата за грешка. Важно е да се разбере проблемот и да се преземат мерки пред да се ресетира шифрата за грешка. Ова треба да биде направено од лиценциран инсталатер или од вашиот локален продавач.

Ова поглавје ви дава преглед на најчестите можни шифри на грешки и нивните описи како што се појавуваат на корисничкиот интерфејс.



ИНФОРМАЦИИ

Видете го упатството за сервисирање за:

- Целосната листа на шифри за грешка
- Подетално упатство за решавање проблеми за секоја грешка

23.1.1 Шифри за грешка: Преглед

Во случај да се појават други шифри за грешка, контактирајте го вашиот продавач.

Шифр а	Опис
Я0	Активиран е надворешен уред за заштита
Я1	Неправилно работење на печатена плоча на внатрешна единица
Я3	Абнормалност на контролен систем на ниво на одвод
Я4	Неправилно работење на заштита од замрзнување
Я5	Контрола на висок притисок при греење, контрола на заштита од замрзнување при ладење
Я6	Неправилно работење на мотор на вентилатор
Я7	Неправилно работење на мотор на подвижен капак
Я8	Неправилно работење на снабдување со електрична енергија или прекумерен напон на влезна наизменична струја
ЯF	Неправилно работење на систем на навлажнувач
ЯH	Неправилно работење на собирачот на прав на чистачот на воздух
ЯJ	Неправилно работење на поставување капацитет (печатена плоча на внатрешна единица)
Є1	Неправилно работење на пренос (помеѓу печатена плоча на внатрешна единица и помошна печатена плоча)
Є4	Неправилно работење на термистор на цевка за течност за разменувач на топлина
Є5	Неправилно работење на термистор на цевка за гас за разменувач на топлина
Є6	Неправилно работење на термистор на цевка за гас за разменувач на топлина
Є9	Неправилно работење на термистор за вовлекување воздух

Шифр а	Опис
EA	Неправилно работење на термистор за испуштање воздух
EJ	Термистор за собна температура кај абнормалност на далечински управувач

24 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

25 Технички податоци

- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

25.1 Дијаграм за вжичување

25.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување

За применетите делови и броеви, погледнете го дијаграмот за вжичување на единицата. Бројот на дел е со арапски броеви по растечки редослед за секој дел и е претставен во прегледот подолу со "*" во шифрата на делот.

Симбол	Значење	Симбол	Значење
	Прекинувач на коло		Заштитно заземјување
			Бесшумно заземјување
			Заштитно заземјување (шраф)
	Поврзување		Исправувач
	Конектор		Конектор на релеј
	Заземјување		Конектор за краток спој
	Теренско вжичување		Терминал
	Осигурувач		Терминална лента
	Внатрешна единица		Стега за жица
	Надворешна единица		Грејач
	Уред за диференцијална струја		

Симбол	Боја	Симбол	Боја
BLK	Црна	ORG	Портокалова
BLU	Сина	PNK	Розова
BRN	Кафеава	PRP, PPL	Пурпурна
GRN	Зелена	RED	Црвена
GRY	Сива	WHT	Бела
SKY BLU	Небесно сино	YLW	Жолта

Симбол	Значење
A*P	Печатена плоча
BS*	Копче за притискање ВКЛУЧЕНО/ ИСКЛУЧЕНО, прекинувач за работење
BZ, H*O	Зујалка
C*	Кондензатор

Симбол	Значење
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Поврзување, конектор
D*, V*D	Диода
DB*	Диоден мост
DS*	DIP прекинувач
E*H	Грејач
FU*, F*U, (за карактеристики, погледнете ја печатената плоча во внатрешноста на вашата единица)	Осигурувач
FG*	Конектор (заземјување на рамка)
H*	Ремен
H*P, LED*, V*L	Пилот ламбичка, светлечка диода
HAP	Светлечка диода (сервисен монитор зелен)
HIGH VOLTAGE	Висок напон
IES	Сензор Интелигентно око
IPM*	Модул Интелигентно напојување
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнетен релеј
L	Под напон
L*	Калем
L*R	Реактор
M*	Чекорен мотор
M*C	Мотор на компресор
M*F	Мотор на вентилатор
M*P	Мотор на одводна пумпа
M*S	Осцилирачки мотор
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнетен релеј
N	Неутрално
n=*, N=*	Број на поминувања низ феритно јадро
PAM	Пулсно-амплитудна модулација
PCB*	Печатена плоча
PM*	Модул за напојување
PS	Прекинувачки извор за напојување
PTC*	PTC термистор
Q*	Биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT)
Q*C	Прекинувач на коло

Симбол	Значење
Q*DI, KLM	Автоматски прекинувач за заземјување
Q*L	Заштита од преоптоварување
Q*M	Термо прекинувач
Q*R	Уред за диференцијална струја
R*	Отпорник
R*T	Термистор
RC	Приемник
S*C	Прекинувач за ограничување
S*L	Пловечки прекинувач
S*NG	Детектор за истекување на разладно средство
S*NPH	Сензор за притисок (висок)
S*NPL	Сензор за притисок (низок)
S*PH, HPS*	Прекинувач за притисок (висок)
S*PL	Прекинувач за притисок (низок)
S*T	Термостат
S*RH	Сензор за влажност
S*W, SW*	Прекинувач за работење
SA*, F1S	Пренапонска заштита
SR*, WLU	Приемник на сигнал
SS*	Прекинувач за избор
SHEET METAL	Плочка за фиксирање терминална лента
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Предавател
V*, R*V	Варистор
V*R	Диоден мост, биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT) модул за напојување
WRC	Безжичен далечински управувач
X*	Терминал
X*M	Терминална лента (блок)
Y*E	Калем на електронски експанзионен вентил
Y*R, Y*S	Калем на повратен соленоиден вентил
Z*C	Феритно јадро
ZF, Z*F	Филтер против бучава

26 Речник

Продавач

Продажен дистрибутер за производот.

Овластен инсталатер

Технички стручна личност која е квалификувана да го инсталира производот.

Корисник

Лице кое е сопственик на производот и/или работи со производот.

Применлива легислатива

Сите меѓународни, европски, национални и локални директиви, закони, прописи и/или шифри кои се релевантни и применливи за одреден производ или домен.

Компанија за сервисирање

Квалификувана компанија која може да го изврши или координира потребниот сервис на производот.

Упатство за инсталирање

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да се инсталира, конфигурира и одржува истиот.

Упатство за работење

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да работите со истиот.

Додатоци



Етикети, упатства, листи со информации и опрема кои се испорачани со производот и кои треба да се инсталираат според упатствата во придружната документација.

Опционална опрема

Опрема направена или одобрена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.

Се набавува на лице место

Опрема која НЕ е направена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.



ERC

Copyright 2022 Daikin